

КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД

Друштво за неживотно осигурување Скопје

НАЦРТ Финансиски извештаи за годината која завршува

на 31 декември 2014 година

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

СОДРЖИНА

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

| | | |
|----|--|-------|
| 1. | ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ) | 1-4 |
| 2. | ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА) | 5-9 |
| 3. | ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО КАПИТАЛОТ | 10-11 |
| 4. | ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ | 12-13 |
| 5. | БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИКИТЕ ИЗВЕШТАИ | 14-60 |



ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Собранието на акционерите и Одбор на Директори на

КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД Друштво за неживотно осигурување Скопје

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на **КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД Друштво за неживотно осигурување Скопје** (во понатамошниот текст “Друштвото”), кои што го вклучуваат билансот на состојба заклучно со 31 декември 2014 година, како и билансот на успех, извештајот за промени во главнината и извештајот за парични текови за годината која што завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурување, и интерна контрола којашто е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на ентитетот. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според нашето мислење, финансиски извештаи, даваат вистинска и објективна слика на финансиската состојба на КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД Друштво за неживотно осигурување Скопје, заклучно со 31 декември 2014 година, како и на неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурувањето.

Извештај за останати правни и регулаторни барања

Годишниот извештај подготвен од страна на Менаџментот во согласност со барањата на Законот за трговски друштва, член 384.

Менаџментот е одговорен за подготвувањето на Годишната сметка и Годишниот извештај на Друштвото, кои се одобрени од страна на Одборот на Директори на Друштвото на 3 април 2015.

Според барањата на Законот за ревизија, известуваме дека историските информации прикажани во Годишниот извештај подготвен од страна на Менаџментот на Друштвото во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва е конзистентен во сите материјални аспекти со финансиските информации прикажани во Годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото, на крајот на и за годината која завршува на 31 декември 2014 година.

Управител
Љубе Горѓиевски
Љубе Горѓиевски

Овластен ревизор
Љубе Горѓиевски
Љубе Горѓиевски

ПрајсвотерхаусКуперс РЕВИЗИЈА ДОО Скопје

Скопје,
20 април 2015

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ)
 Година што завршува на 31 декември 2014

| Опис на позиција | Број на позиција | Број на белешка | Износ | |
|--|------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|
| | | | Тековна деловна година | Претходна деловна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (201+210+224+225) | 200 | | 324.527 | 344.169 |
| I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА (202+203+204-205-206-207+208+209)) | 201 | 8 | 305.199 | 324.369 |
| 1. Бруто полисирана премија за осигурување | 202 | 8.1 | 336.706 | 352.465 |
| 2. Бруто полисирана премија за соосигурување | 203 | | - | - |
| 3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ ретроцесија | 204 | | - | - |
| 4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување | 205 | | - | - |
| 5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија | 206 | 8.2 | (25.878) | (21.539) |
| 6. Промена во бруто резервата за преносна премија | 207 | | 3.150 | (943) |
| 7. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за соосигурување | 208 | | - | - |
| 8. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за реосигурување | 209 | 8.2 | (8.779) | (5.614) |
| II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (211+212+216+217+218+219+223) | 210 | 9 | 13.544 | 11.399 |
| 1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети | 211 | | - | - |
| 2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти (213+214+215) | 212 | | - | - |
| 2.1 Приходи од наемнини | 213 | | - | - |
| 2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти | 214 | | - | - |
| 2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти | 215 | | - | - |
| 3. Приходи од камати | 216 | 9.1 | 12.166 | 10.986 |
| 4. Позитивни курсни разлики | 217 | | 1.378 | 108 |
| 5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност) | 218 | | - | - |
| 6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка (220+221+222) | 219 | | - | 305 |
| 6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба | 220 | | - | - |
| 6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност) | 221 | | - | - |
| 6.3 Останати финансиски вложувања | 222 | | - | 305 |
| 7. Останати приходи од вложувања | 223 | | - | - |
| III. ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ | 223a | 10 | 205 | - |
| IV. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ | 224 | 10 | 3.023 | 6.333 |
| V. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ | 225 | 11 | 2.556 | 2.068 |

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ) (продолжува)
 Година што завршува на 31 декември 2014

| Опис на позиција | Број на позиција | Број на белешка | Износ | |
|--|------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|
| | | | Тековна деловна година | Претходна деловна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (227+235+245+248+251+261+271+274+275) | 226 | | 323.124 | 465.007 |
| I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (228-229-230-231+232-233-234) | 227 | 12/13 | 146.244 | 221.630 |
| 1. Бруто исплатени штети | 228 | 12 | 170.944 | 144.037 |
| 2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања | 229 | 12 | (10.490) | (1.501) |
| 3. Бруто исплатени штети - дел за соосигурување | 230 | | - | - |
| 4. Бруто исплатени штети - дел за реосигурување/ретроцесија | 231 | 12 | (2.460) | (73) |
| 5. Промени во бруто резервите за штети | 232 | 13 | (12.558) | 78.147 |
| 6. Промени во бруто резервите за штети - дел за соосигурување | 233 | | | |
| 7. Промени во бруто резервите за штети - дел за реосигурување | 234 | 13 | 808 | 1.020 |
| II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (236+239+242) | 235 | 14 | 5.323 | 433 |
| 1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување (237-238) | 236 | | - | - |
| 1.1 Промени во бруто математичката резерва | 237 | | - | - |
| 1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување | 238 | | - | - |
| 2. Промени во еквализационата резерва, нето од реосигурување (240-241) | 239 | | - | - |
| 2.1. Промени во бруто еквализационата резерва | 240 | | - | - |
| 2.2 Промени во бруто еквализационата резерва - дел за соосигурување/реосигурување | 241 | | - | - |
| 3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување (243-244) | 242 | | 5.323 | 433 |
| 3.1 Промени во останатите бруто технички резерви | 243 | | - | - |
| 3.2 Промени во останатите бруто технички резерви - дел за соосигурување и реосигурување | 244 | | - | - |
| III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (246-247) | 245 | | - | - |
| 1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот | 246 | | - | - |
| 2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот - дел за соосигурување и реосигурување | 247 | | - | - |
| IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (249+250) | 248 | | 2.847 | 4.414 |
| 1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот) | 249 | | - | 1.531 |
| 2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот) | 250 | | 2.847 | 2.883 |

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ) (продолжува)
 Година што завршува на 31 декември 2014**

| Опис на позиција | Број на позиција | Број на белешка | Износ | |
|---|------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|
| | | | Тековна деловна година | Претходна деловна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (252+256) | 251 | 15 | 142.601 | 154.198 |
| 1. Трошоци за стекнување (253+254+255) | 252 | | 66.395 | 70.815 |
| 1.1 Провизија | 253 | | 30.659 | 29.223 |
| 1.2. Бруто плати на вработените во внатрешната продажна мрежа | 253a | | 31.276 | 29.664 |
| 1.2 Останати трошоци за стекнување | 254 | | 4.460 | 9.860 |
| 1.3 Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-) | 255 | | - | 2.068 |
| 2. Административни трошоци (257+258+259+260) | 256 | | 76.206 | 83.383 |
| 2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста | 257 | | 5.604 | 6.453 |
| 2.2 Трошоци за вработените | 258 | | 25.940 | 22.514 |
| 2.2.1 Плати и надоместоци | 258a | | 16.827 | 15.204 |
| 2.2.2 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата | 258b | | 1.534 | 1.381 |
| 2.2.3 Придонеси од задолжително социјално осигурување | 258в | | 6.643 | 5.929 |
| 2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени | 258г | | - | - |
| 2.2.5 Останати трошоци за вработени | 258д | | 936 | - |
| 2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки | 259 | | 6.204 | 5.326 |
| 2.4 Останати административни трошоци | 260 | | 38.458 | 49.090 |
| 2.4.1 Трошоци за услуги | 260a | | 20.235 | 27.700 |
| 2.4.2 Материјални трошоци | 260б | | 3.006 | 4.791 |
| 2.4.3 Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето | 260в | | 15.217 | 16.599 |
| VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (262+263+264+265+266+270) | 261 | 16 | 2.497 | 11.991 |
| 1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста | 262 | | | |
| 2. Трошоци за камати | 263 | | - | 3 |
| 3. Негативни курсни разлики | 264 | | 2.497 | 531 |
| 4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност) | 265 | | | 11.457 |
| 5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба (267+268+269) | 266 | | - | - |
| 5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба | 267 | | - | - |
| 5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност) | 268 | | - | - |
| 5.3 Останати финансиски вложувања | 269 | | - | - |
| 6. Останати трошоци од вложувања | 270 | | - | - |
| VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (272+273) | 271 | | 20.559 | 19.564 |
| 1. Трошоци за превентива | 272 | | | |
| 2. Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување | 273 | 17 | 20.559 | 19.564 |
| VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА | 274 | | (2.293) | 40.498 |
| IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКУЧУВАЈКИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА | 275 | 18 | 5.346 | 12.279 |

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ) (продолжува)
Година што завршува на 31 декември 2014

| Опис на позиција | Број на позиција | Број на белешка | Износ | |
|--|------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|
| | | | Тековна деловна година | Претходна деловна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (200-226) | 276 | | 1.403 | - |
| XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (226-200) | 277 | | - | 120.838 |
| XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА | 278 | 19 | 476 | 1.740 |
| XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК | 279 | | - | - |
| XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (276-278-279) | 280 | | 926 | - |
| XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (277-278-279) | 281 | | - | 122.578 |

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА)
 На 31 декември 2014**

| Опис на позицијата | Број на позиција | Број на белешка | Износ | |
|--|------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|
| | | | Тековна деловна година | Претходна деловна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| АКТИВА | | | | |
| А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003) | 001 | 21 | 1.867 | 2.351 |
| 1. Гудвил | 002 | | - | - |
| 2. Останати нематеријални средства | 003 | 21 | 1.867 | 2.351 |
| Б. ВЛОЖУВАЊА (005+013+021+041) | 004 | | 373.913 | 255.701 |
| 1. ЗЕМЈИШТЕ, ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (006+009) | 005 | 22 | 3.456 | 3.636 |
| 1. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста (007+008) | 006 | | 3.456 | 3.636 |
| 1.1 Земјиште | 007 | | - | - |
| 1.2 Градежни објекти | 008 | 22 | 3.456 | 3.636 |
| 2. Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста (010+011+012) | 009 | | - | - |
| 2.1 Земјиште | 010 | | - | - |
| 2.2 Градежни објекти | 011 | | - | - |
| 2.3 Останати материјални средства | 012 | | - | - |
| II. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА - ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ (014+015+016+017+018+019+020) | 013 | | 11.303 | 11.753 |
| 1. Акции, удели и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во група - подружници | 014 | | - | - |
| 2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група - подружници и заеми на друштва во група - подружници | 015 | | - | - |
| 3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во придружени друштва | 016 | | - | - |
| 4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придружени друштва и заеми на придружени друштва | 017 | | - | - |
| 5. Останати финансиски вложувања во друштва во група - подружници | 018 | | - | - |
| 6. Останати финансиски вложувања во придружени друштва | 019 | | - | - |
| 7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети | 020 | | 11.303 | 11.753 |
| III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+025+030+035+040) | 021 | | 359.154 | 240.312 |
| 1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување (023+024) | 022 | 23 | 192.320 | 234.312 |
| 1.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година | 023 | | - | 28.594 |
| 1.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година | 024 | | 192.320 | 205.718 |

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА) (продолжува)
 На 31 декември 2014**

| Опис на позицијата | Број на позиција | Број на белешка | Износ | |
|--|------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|
| | | | Тековна деловна година | Претходна деловна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. Финансиски вложувања расположливи за продажба (026+027+028+029) | 025 | | - | - |
| 2.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година | 026 | | - | - |
| 2.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година | 027 | | - | - |
| 2.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти | 028 | | - | - |
| 2.4 Акции и удели во инвестициски фондови | 029 | | - | - |
| 3. Финансиски вложувања за тргување (031+032+033+034) | 030 | | - | - |
| 3.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година | 031 | | - | - |
| 3.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година | 032 | | - | - |
| 3.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти | 033 | | - | - |
| 3.4 Акции и удели во инвестициски фондови | 034 | | - | - |
| 4. Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039) | 035 | 24 | 166.834 | 6.000 |
| 4.1 Дадени депозити | 036 | 24 | 166.834 | 6.000 |
| 4.2 Заеми обезбедени со хипотека | 037 | | - | - |
| 4.3 останати заеми | 038 | | - | - |
| 4.4 Останати пласмани | 039 | | - | - |
| 5. Деривативни финансиски инструменти | 040 | | - | - |
| IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ | 041 | | - | - |
| V. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049) | 042 | | 1.988 | 11.576 |
| 1. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија | 043 | | 1.974 | 10.754 |
| 2. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва | 044 | | - | - |
| 3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети | 045 | | 14 | 822 |
| 4. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти | 046 | | - | - |
| 5. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквилизационата резерва | 047 | | - | - |
| 6. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останатите технички резерви | 048 | | - | - |
| 7. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде ризикот од вложувањето е на товар на осигуреникот | 049 | | - | - |
| G. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ) | 050 | | - | - |

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА) (продолжува)
 На 31 декември 2014**

| Опис на позицијата | Број на позиција | Број на белешка | Износ | |
|---|------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|
| | | | Тековна деловна година | Претходна деловна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Д. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА (052+053) | 051 | | - | - |
| 1. Одложени даночни средства | 052 | | - | - |
| 2. Тековни даночни средства | 053 | | - | - |
| Ѓ. ПОБАРУВАЊА (055+059+063+067) | 054 | | 128.153 | 142.313 |
| I. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (056+057+058) | 055 | 25 | 102.141 | 130.945 |
| 1. Побарувања од осигуреници | 056 | | 92.286 | 111.245 |
| 2. Побарувања од посредници | 057 | | 9.855 | 19.700 |
| 3. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување | 058 | | - | - |
| II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (060+061+062) | 059 | | - | - |
| 1. Побарувања по основ на премија за соосигурување и реосигурување | 060 | | - | - |
| 2. Побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување и реосигурување | 061 | | - | - |
| 3. Останати побарувања од работи на соосигурување и реосигурување | 062 | | - | - |
| III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (064+065+066) | 063 | 26 | 26.012 | 11.368 |
| 1. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување | 064 | | 15.483 | 7.119 |
| 2. Побарувања по основ на финансиски вложувања | 065 | | 5.462 | 680 |
| 3. Останати побарувања | 066 | | 5.067 | 3.569 |
| IV. ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ | 067 | | - | - |
| Е. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА (069+072+077) | 068 | | 13.264 | 36.044 |
| I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ) (070+071) | 069 | 22 | 7.371 | 10.307 |
| 1. Опрема | 070 | | 5.509 | 7.198 |
| 2. Останати материјални средства | 071 | | 1.862 | 3.109 |
| II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (073+074+075+076) | 072 | 27 | 5.893 | 25.737 |
| 1. Парични средства во банка | 073 | | 5.478 | 25.556 |
| 2. Парични средства во благајна | 074 | | 241 | 43 |
| 3. Издвоени парични средства за покривање на математичката резерва | 075 | | - | - |
| 4. Останати парични средства и парични еквиваленти | 076 | | 174 | 138 |
| III. ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР | 077 | | - | - |
| Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (079+080+081) | 078 | | 6.971 | 2.040 |
| 1. Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини | 079 | | - | - |
| 2. Одложени трошоци на стекнување | 080 | | - | - |
| 3. Останати пресметани приходи и одложени трошоци | 081 | | 6.971 | 2.040 |
| З. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ | 082 | | - | - |
| С. ВКУПНА АКТИВА (А+Б+В+Г+Д+Ѓ+Е+Ж+З) | 083 | | 526.156 | 450.025 |
| И. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА | 084 | | 17.555 | 6.795 |

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА) (продолжува)
 На 31 декември 2014**

| Опис на позицијата | Број на позиција | Број на белешка | Износ | |
|--|------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|
| | | | Тековна деловна година | Претходна деловна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ПАСИВА | | | | |
| А. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (086+090+091+095+101-102+103-104) | 085 | | 191.873 | 67.577 |
| I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ (087+088+089) | 086 | 28 | 322.963 | 199.593 |
| 1. Запишан капитал од обични акции | 087 | 28 | 322.963 | 199.593 |
| 2. Запишан капитал од приоритетни акции | 088 | | - | - |
| 3. Запишан а неуплатен капитал | 089 | | - | - |
| II. ПРЕМИИ ЗА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ | 090 | | - | - |
| III. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА (092+093+094) | 091 | | - | - |
| 1. Материјални средства | 092 | | - | - |
| 2. Финансиски вложувања | 093 | | - | - |
| 3. Останати ревалоризациони резерви | 094 | | - | - |
| IV. РЕЗЕРВИ (096+097+098-099+100) | 095 | | 1.631 | 1.631 |
| 1. Законски резерви | 096 | | - | - |
| 2. Статутарни резерви | 097 | | - | - |
| 3. Резерви за сопствени акции | 098 | | - | - |
| 4. Откупени сопствени акции | 099 | | - | - |
| 5 Останати резерви | 100 | | 1.631 | 1.631 |
| V. НЕРАСПРЕДЕЛЕНА НЕТО ДОБИВКА | 101 | | 1.631 | 1.631 |
| VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА | 102 | | (135.278) | (12.700) |
| VII. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД | 103 | | 926 | - |
| VIII. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД | 104 | | - | (122.578) |
| Б. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ | 105 | | - | - |
| В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (107+108+109+110+111+112) | 106 | | 317.978 | 328.365 |
| I. Бруто резерви за преносни премии | 107 | | 168.529 | 167.391 |
| II. Бруто математичка резерва | 108 | | - | - |
| III. Бруто резерви за штети | 109 | | 147.705 | 160.264 |
| IV. Бруто резерви за бонуси и попусти | 110 | | 1.744 | 710 |
| V. Бруто еквилизациона резерва | 111 | | - | - |
| VI. Бруто останати технички резерви | 112 | | - | - |
| Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК | 113 | | - | - |
| Д. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ (115+116) | 114 | | 587 | - |
| 1. Резерви за вработени | 115 | | - | - |
| 2. Останати резерви | 116 | | 587 | - |
| Ѓ.ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ (118+119) | 117 | | 482 | 1.650 |
| 1. Одложени даночни обврски | 118 | | - | - |
| 2. Тековни даночни обврски | 119 | | 482 | 1.650 |
| Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ | 120 | | - | - |

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА) (продолжува)
 На 31 декември 2014**

| Опис на позицијата | Број на позиција | Број на белешка | Износ | |
|---|------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|
| | | | Тековна деловна година | Претходна деловна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ж. ОБВРСКИ (122+126+130) | 121 | | 8.800 | 47.952 |
| I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (123+124+125) | 122 | | 440 | 14.496 |
| 1. Обврски спрема осигуреници | 123 | | 440 | 14.325 |
| 2. Обврски спрема застапници и посредници | 124 | | - | - |
| 3. Останати обврски од непосредни работи на осигурување | 125 | | - | 171 |
| II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (127+128+129) | 126 | | 52 | 9.842 |
| 1. Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување | 127 | | 52 | 9.842 |
| 2. Обврски по основ на учество во надомест на штети | 128 | | - | - |
| 3. Останати обврски од работи на соосигурување и реосигурување | 129 | | - | - |
| III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (131+132+133) | 130 | 29 | 8.308 | 23.614 |
| 1. Останати обврски од непосредни работи на осигурување | 131 | | 4.985 | 9.285 |
| 2. Обврски по основ на финансиски вложувања | 132 | | - | - |
| 3. Останати обврски | 133 | | 3.323 | 14.329 |
| З. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАГРАНИЧУВАЊА | 134 | | 6.436 | 4.481 |
| С. НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ ВО ВРСКА СО НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА | 135 | | - | - |
| И. ВКУПНА ПАСИВА А+Б+В+Г+Д+Г+Е+Ж+З+С | 136 | | 526.156 | 450.025 |
| Ј. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА | 137 | | 17.555 | 6.795 |

Овие финансиски извештаи се одобрени од страна на Одборот на Директори на Друштвото на 3 април 2015.



 Гоце Вангеловски
 Генерален Директор





 Билјана Јанеска
 Финансов Директор

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ ВО КАПИТАЛОТ

Година што завршува на 31 декември 2014

| Позиција | Број на позиција | Акционерски капитал | Премии на емитирани акции | Резерви | | | | | Откупени сопствени акции | Ревалоризациона резерва | Нераспределена добивка (со знак +) или пренесена загуба (со знак -) | Добивка (со знак +)/ загуба (со знак -) за тековната година | Вкупно капитал и резерви |
|---|------------------|---------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------------------|------------------|----------------|--------------------------|-------------------------|---|---|--------------------------|
| | | | | Законски резерви | Статутар-ни резерви | Резерви за сопствени акции | Останати резерви | Вкупно резерви | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=3+4+5+6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=1+2+7-8+9+10+11 |
| Состојба на 1 јануари претходната деловна година | I | 199.593 | - | 1.631 | - | - | - | 1.631 | - | - | (11.069) | - | 190.155 |
| Промена во сметководствените политики | I1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Исправка на грешки во претходниот период | I2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Состојба на 1 јануари претходната деловна година - исправено | II | 199.593 | - | 1.631 | - | - | - | 1.631 | - | - | (11.069) | - | 190.155 |
| Добивка или загуба за претходната деловна година | III | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (122.578) | - | (122.578) |
| Добивка или загуба за претходната деловна година | III1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (122.578) | - | (122.578) |
| Несопственички промени во капиталот | III2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нереализирани добивки/загуби од материјални средства | III2,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба | III2,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба | III2,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Останати несопственички промени во капиталот | III2,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сопственички промени во капиталот | IV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Зголемување, намалување на акционерскиот капитал | IV1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Останати уплати од страна на сопствениците | IV2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Исплата на дивиденда | IV3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Останата распределба на сопствениците | IV4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Состојба на 31 декември претходната деловна година | V | 199.593 | - | 1.631 | - | - | - | 1.631 | - | - | (133.647) | - | 67.577 |

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ ВО КАПИТАЛОТ (продолжува)

Година што завршува на 31 декември 2014

| Позиција | Број на позиција | Акционерски капитал | Премии на емитирани акции | Резерви | | | | | Откупени сопствени акции | Ревалоризациона резерва | Нераспределена добивка (со знак +) или пренесена загуба (со знак -) | Добивка (со знак +)/ загуба (со знак -) за тековната година | Вкупно капитал и резерви |
|---|------------------|---------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------------------|------------------|----------------|--------------------------|-------------------------|---|---|--------------------------|
| | | | | Законски резерви | Статутар-ни резерви | Резерви за сопствени акции | Останати резерви | Вкупно резерви | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | |
| Состојба на 1 јануари тековната деловна година | VI | 199.593 | - | 1.631 | - | - | - | 1.631 | - | - | (133.647) | - | 67.577 |
| Промена во сметководствените политики | VI1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Исправка на грешки во претходниот период | VI2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Состојба на 1 јануари тековната деловна година - преправено | VII | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Добивка или загуба за тековната деловна година | VIII | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 926 | 926 |
| Добивка или загуба за тековната деловна година | VIII1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 926 | 926 |
| Несопственички промени во капиталот | VIII2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нереализирани добивки/загуби од материјални средства | VIII2,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба | VIII2,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба | VIII2,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Останати несопственички промени во капиталот | VIII2,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сопственички промени во капиталот | IX | 123.370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123.370 |
| Зголемување/намалување на акционерскиот капитал | IX1 | 123.370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123.370 |
| Останати уплати од страна на сопствениците | IX2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Исплата на дивиденда | IX3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Останата распределба на сопствениците | IX4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Состојба на 31 декември тековната деловна година | X | 322.963 | - | 1.631 | - | - | - | 1.631 | - | - | (133.647) | 926 | 191.873 |

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
Година што завршува на 31 декември 2014

| ПОЗИЦИЈА | Број на позиција | Износ | |
|---|------------------|------------------------|--------------------------|
| | | Тековна деловна година | Претходна деловна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| А. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ | а | | |
| I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (301+302+303+304+305) | 300 | 370.507 | 313.892 |
| 1. Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси | 301 | 362.789 | 294.227 |
| 2. Премија за реосигурување и ретроцесија | 302 | - | - |
| 3. Приливи од учество во надомест на штети | 303 | 2.468 | - |
| 4. Примени камати од работи на осигурување | 304 | 690 | - |
| 5. Останати приливи од деловни активности | 305 | 4.560 | 19.665 |
| II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (307+308+309+310+311+312+313+314) | 306 | 401.077 | 328.169 |
| 1. Исплатени штети, договорени суми на осигурување, учество во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси | 307 | 184.999 | 133.488 |
| 2. Исплатени штети и учество во надомест на штети од реосигурување и ретроцесија | 308 | - | - |
| 3. Премија за соосигурување, реосигурување и ретроцесија | 309 | 41.633 | 30.248 |
| 4. Надоместоци и други лични расходи | 310 | 57.534 | 52.179 |
| 5. Останати трошоци за спроведување на осигурување | 311 | 57.608 | 25.905 |
| 6. Платени камати | 312 | - | - |
| 7. Данок на добивка и останати јавни давачки | 313 | 2.400 | 1.225 |
| 8. Останати одливи од редовни активности | 314 | 56.903 | 85.124 |
| III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (300-306) | 315 | - | - |
| IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (306-300) | 316 | 30.570 | 14.277 |
| Б. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА | | - | - |
| I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (318+319+320+321+322+323+324+325) | 317 | 50.196 | 35.818 |
| 1. Приливи по основ на нематеријални средства | 318 | - | - |
| 2. Приливи по основ на материјални средства | 319 | - | - |
| 3. Приливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото | 320 | - | - |
| 4. Приливи по основ на вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети | 321 | 450 | - |
| 5. Приливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување | 322 | 42.682 | 13.712 |
| 6. Приливи по основ на останати финансиски пласмани | 323 | - | 16.154 |
| 7. Приливи од дивиденди и останати учества во добивка | 324 | - | - |
| 8. Приливи од камати | 325 | 7.064 | 5.952 |

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ (продолжува)
 Година што завршува на 31 декември 2014

| ПОЗИЦИЈА | Износ | | |
|--|------------------|------------------------|--------------------------|
| | Број на позиција | Тековна деловна година | Претходна деловна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (327+328+329+330+3331+332+333+334) | 326 | 162.840 | 4.970 |
| 1. Одливи по основ на нематеријални средства | 327 | 667 | 771 |
| 2. Одливи по основ на материјални средства | 328 | 1.339 | 3.599 |
| 3. Одливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото | 329 | - | - |
| 4. Одливи по основ на вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети | 330 | - | - |
| 5. Одливи по основ на вложувања кои се чуваат до доспевање | 331 | - | - |
| 6. Одливи по основ на останати финансиски пласмани | 332 | 160.834 | 600 |
| 7. Одливи од дивиденди и останати учества во добивка | 333 | - | - |
| 8. Одливи од камати | 334 | - | - |
| III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (317-326) | 315 | - | 30.848 |
| IV . НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (326-317) | 316 | 112.644 | - |
| V. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ | 6 | - | - |
| I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (338+339+340) | 337 | 123.370 | - |
| 1. Приливи по основ на зголемување на акционерскиот капитал | 338 | 123.370 | - |
| 2. Приливи по основ на примени краткорочни и долгорочни кредити и заеми | 339 | - | - |
| 3. Приливи по основ на останати долгорочни и краткорочни обврски | 340 | - | - |
| II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (342+343+344) | 341 | - | - |
| 1. Одливи по основ на отплата на краткорочни и долгорочни кредити и заеми | 342 | - | - |
| 2. Одливи по основ на откуп на сопствени акции | 343 | - | - |
| 3. Одливи по основ на исплата на дивиденда | 344 | - | - |
| III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (337-341) | 345 | 123.370 | - |
| IV . НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (341-337) | 346 | - | - |
| Г. ВКУПНО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (300+317+337) | 347 | 544.073 | 349.710 |
| Д. ВКУПНО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (306+326+341) | 348 | 563.917 | 333.139 |
| Ѓ. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (347-348) | 349 | - | 16.571 |
| Е. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (348-347) | 350 | 19.844 | - |
| Ж. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД | 351 | 25.737 | 9.166 |
| З. ЕФЕКТ ОД ПРОМЕНА НА КУРСОТ НА СТРАНСКИ ВАЛУТИ ВРЗ ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ | 352 | - | - |
| С. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД (349-350+351+352) | 353 | 5.893 | 25.737 |

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

1. ОСНОВНИ ИНФОРМАЦИИ

Кроација Осигурување АД Друштво за неживотно осигурување - Скопје (во понатамошниот текст “Друштвото”) запишано е во Централниот регистар на РМ под матичен број ЕМБС 6479570 на ден 6 Мај 2009 година.

Друштвото е регистрирано како акционерско друштво за обавување на неживотно осигурување како основна дејност. Во рамките на својата основна дејност Друштвото ги врши следните осигурувања:

- осигурување од последици на несреќен случај - незгода;
- осигурување на моторни возила (каска);
- осигурување на шински возила (каска);
- осигурување на воздухоплови (каска);
- осигурување на пловни објекти (каска);
- осигурување на стока во превоз (карго);
- осигурување на имот од пожар и природни непогоди;
- други осигурувања на имот;
- осигурување од одговорност од употреба на моторни возила;
- осигурување од одговорност од употреба на воздухоплови;
- осигурување од одговорност од употреба на пловни објекти;
- општо осигурување од одговорност;
- осигурување на кредити;
- осигурување од финансиски загуби;
- осигурување на правна заштита;
- осигурување на туристичка помош;

Како основач со 100% сопственост на капиталот се јавува Кроација Осигурување дд Загреб, ул.Мирамарска бр.22 Загреб, Хрватска.

Седиштето на Друштвото е регистрирано во Скопје, на ул. Кирил и Методиј бр.20, а својата дејност ја обавува преку Дирекција и 22 експозитури (подружници).

Друштвото има вкупно 92 вработени со 31 декември 2014 година (2012: 97 вработени).

Основачкиот капитал на Друштвото изнесува 5.250.000 ЕУР, поделен на 52.500 обични акции со номинална вредност на една акција од 100 ЕУР.

Членови на Одбор на Директори

Членовите на Одбор на Директори во текот на финансиската година и до датумот на овој извештај се прикажани во продолжение:

Г-дин Никола Мишетиќ- Претседател на Одборот на Директори -Неизвршен член (од 01.07.2014)

Г-дин Иван Фабијанчиќ- Претседател на Одборот на Директори -Неизвршен член (до 01.07.2014)

Г-дин Ванчо Бален - Неизвршен член на Одборот на Директори

Г-ѓа Ивана Џерек- Неизвршен член на Одборот на Директори

Г-дин Ристо Малчевски- Независе неизвршен член на Одборот на Директори

Г-дин Гоце Вангеловски- Извршен член на на Одборот на Директори

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

2. ОСНОВА ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

2.1 Основ за подготовка на финансиските извештаи

Во сите материјални аспекти, овие финансиски извештаи се подготвени во согласност со Законот за трговски друштва (објавен во Службен весник на РМ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10 48/10, 24/11, 166/2012, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14), законските одредби од Законот за супервизија на осигурувањето (Сл. Весник 27/2002, 84/2002, 98/2002, 33/2004, 88/05, 79/07, 08/08, 88/08, 56/09, 67/10, 44/2011, 127/11 и 107/2011) и Правилникот за водење сметководство (Службен весник на РМ бр. 159/2009, 164/2010 и 107/2011), каде што беа објавени Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ), од МСФИ 1 до МСФИ 8, Меѓународните сметководствени стандарди (МСС) од МСС1 до МСС 41, Толкувањата на Комисијата за толкување на меѓународно финансиско известување (КТМФИ) од КТМФИ 1 до КТМФИ 17 и Толкувањата на Постојниот комитет за толкување ПКТ од ПКТ7 до ПКТ 32. МСФИ 9, МСФИ 10, МСФИ 11, МСФИ 12, МСФИ 13, КТМФИ 18, КТМФИ 19, КТМФИ 20 и КТМФИ 21 не се вклучени во Правилникот за водење сметководство и не се применуваат од страна на Друштвото. МСФИ (вклучувајќи МСФИ1), претходно познати како МСС (Меѓународни сметководствени стандарди), беа иницијално објавени во Службен весник во 1997 година и оттогаш беа неколку пати ажурирани. Последното ажурирање беше во декември 2010 година.

Исто така, согласно Законот за супервизија на осигурувањето, (Сл весник на РМ 67/2010, 44/2011), Агенцијата за супервизија на осигурување има пропишано подзаконски акти и правилници од кои ги издбојуваме следниве:

- Правилник за контен план за друштвата за осигурување и реосигурување (сл. весник на РМ 148/2010, 41/2011,)
- Правилникот за формата и содржината на билансните шеми и детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или реосигурување (Сл весник на РМ 5/2011, 41/2011, 64/2011, и 180/30 декември 2013);
- Правилник за видови и карактеристики на средствата кои ги покриваат техничките резерви и средствата кои ја покриваат математичката резерва како и детално пласирање и ограничување на тие вложувања и нивно ограничување (Сл весник на РМ 64/2011, 127/2014)
- Правилник за формата и содржината на ревизорскиот извештај и минималниот опфат на ревизија на друштвата за осигурување и реосигурување (сл. весник 169 - 2010)
- Правилник за формата и содржината на дополнителните финансиски извештаи на друштвата за осигурување (Сл весник на РМ 30/2012)
- детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата
- за осигурување;
- Правилник за методот за пресметка на коефициентот на пресметка на ликвидност и минималната ликвидност (сл. весник 64 - 2011)
- Правилник за формата и содржината на Извештајот за вреднување на ставките во Билансот на состојба (сл. весник 67 - 2011)
- Правилник за пресметка на потребното ниво на маргина на солветност (сл. весник 5/ 2011, 41/2011)
- Метод за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки и за изготвување на финансиските извештаи (Службен весник 169/2010, 141/2013);
- Правилник за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви (Службен весник 158/2010, 169/2010, 41/2011 и 180/30 декември 2013).

Сметководствената законска регулатива е со важност од 2011 година. Друштвото ги применува сите релевантни стандарди, измени и толкувања кои беа издадени во Службен весник, како што е презентирано погоре.

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

2. ОСНОВА ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ (продолжува)

2.1 Основ за подготовка на финансиските извештаи (продолжува)

Заради усогласување на презентацијата на податоците со тековниот период на известување, направени се одредени рекласификации на износите во финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2013. Таквите рекласификации, меѓутоа, не предизвикаа значајни промени во содржината и формата на финансиските информации содржани во финансиските извештаи.

Во одредени ситуации, не е практично да се прилагодуваат компаративните информации за еден или повеќе периоди, со цел да се постигне споредливост со тековниот период, од причина што податоците не се евидентирани во претходните периоди на начин кој би овозможил ретроспективна примена на нови сметководствени политики или ретроспективна корекција на претходните периоди како резултат на грешка, и е непрактично да се креираат од почеток такви информации.

2.2 Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се составени врз основа на методот на набавна вредност, со исклучок на вложувањата кои се чуваат до доспевање кои се мерат според методот на амортизирана набавна вредност.

2.3 Користење на проценки и расудувања

При подготвувањето на овие финансиски извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Одредени ставки во финансиските извештаи кои неможат прецизно да се измерат се проценуваат. Процесот на проценување вклучува расудувања засновани на последните расположливи информации.

Проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на средствата, објективната вредност на побарувањата, односно нивната ненаплатливост, објективната вредност на вложувањата и сл.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во врска со околностите на коишто била засновата проценката или како резултат на нови информации, поголемо искуство или последователни случувања.

Ефектите од промените во сметководствените проценки се вклучуваат во утврдувањето на нето добивката или загубата во периодот на промената и/или во идните периоди доколку промената влијае и на двете.

2.4 Функционална и известувачка валута

Финансиските извештаи се прикажани во македонски денари (“МКД” или “денари”), кој е функционална валута на Друштвото. Освен каде што е наведено, финансиските информации се прикажани во македонски денари.

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики и проценки користени при составувањето на овие финансиски извештаи се дадени подолу. Сметководствените политики се користат конзистентно во текот на разгледуваниот период.

3.1 Класификација на договорите за осигурување и реосигурување

Договори за осигурување се договори со кои друштвото прифаќа значителен ризик од осигурување од другата договорна страна (осигуреникот), согласувајќи се да го обештети осигуреникот доколку определен неизвесен иден настан (осигурен настан) неповолно влијае на осигуреникот. Ризикот од осигурување се разликува од финансискиот ризик. Финансискиот ризик е ризик од можни идни промени на една или повеќе од следните променливи компоненти: каматни стапки, цените на хартиите од вредност, цените на добрата, курсевите на странските валути, индексот на цените или стапките, кредитниот рејтинг или кредитниот индекс или друга променлива компонента, која се обезбедува во случај на промена на нефинансиска променлива компонента која што не се однесува на договорната страна. Осигурителните договори можат да носат и финансиски ризик. Ризикот од осигурување е значителен ако, и само ако, осигурениот настан може да предизвика Друштвото да плати значителни дополнителни користи. Доколку еден договор се класифицира како договор за осигурување тој останува класифициран како договор за осигурување се додека сите права и обврски од истиот не згаснат или истечат.

3.2 Договори за осигурување

(а) Признавање и мерење

Приходи

Приходите се мерат според објективната вредност на надоместокот кој што е примен или се побарува. Приходите се признаваат ако истовремено се зголемат средствата или се намалат обврските.

Приходот се признава само кога е веројатно дека економските користи поврзани со трансакцијата ќе претставуваат прилив за Друштвото. Кога ќе се јави неизвесност во врска со наплатливоста на износот кој веќе е вклучен во приходот, ненаплатливиот износ, или износот чиешто надоместување не е повеќе веројатно се признава како расход, а не како корекција на износот на приходот којшто бил првично признаен.

Бруто полисирана премија

Бруто полисираните премии го рефлектираат работењето во текот на годината и не вклучуваат даноци или обврски по основ на премии.

Заработениот дел од премиите се признава како приход. Премиите се заработени од датумот на настанувањето на ризикот за времетраење на период на обештетување, врз основа на моделот на преземени ризици.

Резерва за преносна премија

Резервата за преносна премија се состои од делот од бруто полисирани премии кој се проценува дека ќе се заработи во следната година, пресметан за секој поделен договор за осигурување, користејќи го дневниот про-рата метод и доколку е потребно, корегирани за да ја одрази промената во настанувањето на ризикот за периодот покриен со договорот.

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

3 ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

3.2 Договори за осигурување (продолжува)

(а) Признавање и мерење (продолжува)

Штети

Трошоците по основ на штети по договори за осигурување ги вклучуваат:

- трошоците за настанати, пријавени и исплатени штети;
- трошоците за настанати, пријавени, но неисплатени штети;
- трошоците за настанати, но непријавени штети.

Трошоците за настанати, пријавени, но неисплатени штети и трошоците за настанати, но непријавени штети, ја преставуваат разликата во соодветните резерви по основ на договори за осигурување.

Настанатите штети ги опфаќаат трошоците за подмирување на платени и неподмирени штети кои што произлегуваат од настани кои се случиле во тековната финансиска година заедно со корекциите на резервата за штети од претходната година.

Неподмирени штети ги опфаќаат резервите на Друштвото за проценетите конечни трошоци за подмирување на сите настанати, но неподмирени штети на денот на билансот на состојба без оглед дали штетите се пријавени или не.

Неподмирениите штети се проценуваат преку прегледување на поделни штети и определување на посебна резерва за настанатите, но непријавени штети, ефектот на интерните и екстерните предвидливи настани, како што е промената на процедурите за разрешување на штетите, инфлацијата, судските трендови, промени во законската регулатива, како и минати искуства и трендови. Резервите за неподмирени штети не се дисконтираат. Корекциите на резервите за штети направени во претходните години се рефлектираат во финансиските извештаи за периодот во кој корекциите се направени и доколку се материјални, посебно се обелоденети. Применетите методи и направените проценки, се проверуваат редовно.

Резервациите за штети се формираат по начелата на актуарската струка со употреба на соодветни статистички методи. Меѓународната пракса кај имотните осигурувања не бара дополнителни тестирања на соодветноста на резервациите за штети, затоа што самиот метод на нивно формирање ја обезбедува доволната висина.

(б) Средства за реосигурување

Друштвото цедира реосигурување при своето редовно работење заради намалување на потенцијалните нето загуби преку дисперзирање на ризиците. Средствата, обврските, приходите и расходите кои произлегуваат од договорите за реосигурување се презентираат одвоено од со нив поврзаните средства, обврски, приходи и расходи од договорите за осигурување, поради тоа што договорите за реосигурување не го ослободуваат Друштвото од неговите директни обврски кон осигурениците.

Само правата од договорите кои предизвикуваат значителен пренос на ризикот од осигурување се сметаат за средства од реосигурување. Правата од договорите со кои не се врши пренос на значителен дел на ризикот од осигурување се сметаат за финансиски инструменти.

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

3 ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

3.2 Договори за осигурување (продолжува)

(б) Средства за реосигурување (продолжува)

Бруто полисирана премија предадена во реосигурување

Премиите за реосигурување се признаваат како трошок конзистентно со основата за признавање на премиите од со нив поврзаните договори за осигурување. За основниот осигурителен бизнис премиите од реосигурување се признаваат како расход во текот на периодот покриен со реосигурувањето, во согласност со очекуваното однесување на реосигурениот ризик.

Нето износот платен на реосигурител на почетокот на договорот може да биде помал од средствата од реосигурување признаени од Друштвото врз основа на правата од договорот за реосигурување. Разликата помеѓу премијата за реосигурителот и признаеното средство од реосигурување се вклучува во билансот на успех во периодот кога премијата од реосигурување достасува.

Износот на признаеното средство од реосигурување се мери конзистентно со мерењето на резервата за со нив поврзаните договори за осигурување.

(в) Трошоци за стекнување

Трошоците за стекнување се дефинираат како трошоци за стекнување на нови договори за осигурување и ги вклучуваат директните трошоци, како што се провизиите за стекнување и трошоците поврзани со обработка на понуди и издавање на полиси. Трошоците за стекнување се признаваат како трошок во моментот на настанување.

(г) Побарувања и обврски од осигурување

Износите кои се должат на, и побаруваат од страна на, осигурениците, агентите и други побарувања претставуваат финансиски инструменти и се вклучуваат во побарувања и обврски од осигурување, а не во резервите по договорите за осигурување.

3.3 Приходи од вложувања

Приходите од вложувања ги вклучуваат приходите по основ на камати и доспеани дисконти од пласирани средства во финансиски инструменти, како и приходот остварен при продажба на вложувањата и истите се искажуваат како приходи во согласност со прописите или според договорот склучен помеѓу страните, користејќи ја методата на ефективна каматна стапка.

Методата на ефективна каматна стапка е метода на мерење на финансиските средства според амортизирана набавна вредност и алокација на приходите од камата во периодот на очекуваното достасување на финансиските инструменти.

3.4 Приходи од надомести и провизии

Надоместоците и провизиите ги опфаќаат провизиите примени по основ на пасивно реосигурување, како и по основ на проценети и исплатени услужни штети.

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

3 ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

3.5 Расходи

Во политиката за признавање расходи, друштвото се придржува до следните критериуми:

- расходите имаат за последица намалување на средствата или зголемување на обврските, што е возможно да се измери со сигурност;
- расходите имаат директна поврзаност со настанатите трошоци и посебните позиции на приходите;
- кога се очекува остварување на приходите во повеќе идни пресметковни периоди, тогаш признавањето на расходите се извршува со постапката на разумна алокација на пресметковни периоди;
- расходот веднаш се признава во пресметковниот период кога издатокот не остварува идни економски користи, а нема услови да се признае како позиција на активата во билансот;
- расходот веднаш се признава во пресметковниот период и тогаш кога настанала обврска, а нема услови да се признае како позиција на активата.

Сите трошоци и расходи кои се однесуваат на пресметковниот период мораат да бидат опфатени во финансиските извештаи.

3.6 Трансакции во странска валута

Деловните промени во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на деловната промена. Сите монетарни средства и обврски искажани во странска валута повторно се вреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на билансот на состојбата.

Позитивните и негативните курсни разлики што настанале со пресметка на побарувањата и обврските во странска валута во нивната денарска противвредност се искажани во билансот на успех како приходи, односно расходи од финансирање во годината на која се однесуваат. Важечките средни курсеви на странските валути на 31 декември 2014 и 2013, се следните:

| | Во денари | |
|-----|-----------|---------|
| | 2014 | 2013 |
| ЕУР | 61,4814 | 61,5113 |
| УСД | 50,5604 | 44,6284 |

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

3 ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

3.7 Данок од добивка (тековен и одложен)

Даночниот расход на периодот се состои од тековен и одложен данок. Данокот се признава во добивката и загубата, освен до степен до кој се однесува на ставки признаени во останатата сеопфатна добивка или директно во капиталот. Во овој случај, данокот исто така се признава во останатата сеопфатна добивка или директно во капиталот, соодветно.

Тековен данок на добивка

Почнувајќи од 1 јануари 2009 година па се до 31 декември 2013 година, Друштвото нема платено данок на добивка на добивката пред оданочување, додека добивката е распределена во форма на дивиденди и останати форми на дистрибуција на добивката во монетарен или немонетарен облик. 10% данок на добивка се пресметува на распределениот дел од добивката, во моментот на исплата на дивидендите. Дивидендата распределена на домашни правни лица беше изземена од оданочување со данок на добивка. Дивидендата распределена на физички лица и странски правни лица не беше изземена од оданочување со данок на добивка и обврска за плаќање на 10% данок на добивка настануваше во моментот на исплата на дивидендата.

Данокот на добивка се додаваше на непризнаените трошоци настанати во текот на фискалната година, намалени за износот на даночниот кредит и други даночни олеснувања. Данок на добивка на непризнаените трошоци се плаќаше без оглед дали друштвото остварило добивка или не.

Почнувајќи од 2014 година нов даночен режим стапи на сила, според кој основицата за пресметка на данокот на добивка се префрли од концептот на „распределба“ на добивката, на добивка пред оданочување. Новиот Закон за данок на добивка беше донесен и стапи на сила од 2 август 2014 година, но треба да се применува од 1 јануари 2015 и за добивката остварена во 2014 година.

Тековниот данок на добивка се пресметува на основа на даночните закони усвоени или значително усвоени на денот на изготвување на Извештајот за финансиската состојба, во земјите во кои Друштвото оперира и генерира добивка која е предмет на оданочување. Повремено, Раководството ги оценува позициите во даночните пријави во однос на ситуациите каде апликативната даночна регулатива бара соодветни интерпретации. Раководството исто така пресметува резерви, кога е неопходно, врз основа на износите кои се очекува да бидат исплатени на даночните власти.

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

3 ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

3.7 Данок од добивка (тековен и одложен) (продолжува)

Одложен данок на добивка

Во согласност со даночната регулатива применлива од 1 јануари 2009 година до 31 декември 2013 година, даночната стапка за оданочување на нераспределената добивка практично беше сведена на нула, со оглед на тоа што данок на добивка се пресметуваше само кога добивката се распределуваше на странски правни лица. Согласно МСС 12.52А и ПКТ 25, одложените даночни средства и одложените даночни обврски треба да се мерат со примена на нераспределената стапка. Тоа резултираше со анулирање на одложените даночни средства и сите одложени даночни обврски со состојба на 31 декември 2009, како и анулирање на сите одложени даночни средства со состојба на 31 декември 2010, доколку постојат.

Почнувајќи од 1 јануари 2014, одложениот данок на добивка се признава за временските разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и нивната сметководствена вредност во финансиските извештаи. Сепак, одложените даночни обврски не се признаваат ако тие произлегуваат од почетното признавање на гудвил, одложениот данок на добивка не се пресметува ако произлегува од почетното признавање на средството или обврската од трансакција поинаква од деловна комбинација која во моментот на настанување нема влијание ниту врз сметководството ниту на оданочивата добивка или загуба. Одложениот данок на добивка се определува со примена на даночни стапки (и закони) кои се усвоени или значајно усвоени на денот на изготвување на Извештајот за финансиската состојба и кои се очекува да се применуваат кога поврзаните одложени даночни средства се реализирани или одложените даночни обврски се подмирени.

Одложените даночни средства се признаваат само до степен до кој е веројатно дека идните оданочиви добивки ќе бидат на располагање и ќе можат да се искористат за порамнување со привремените разлики меѓу одложените даночни средства и обврски.

Одложените даночните средства и обврски се нетираат само кога постои законско право за порамнување на тековните даночни средства наспроти тековните даночни обврски и кога одложените даночни средства и обврски се однесуваат на данокот на добивка наплатен од страна истиот даночен орган, било да се од истото лице кое подлежи на оданочување или различни лица кои подлежат на оданочување, кои имаат намера да ги подмират износите на нетирана основа.

Друштвото нема признаено одложени даночни средства и обврски на 31 декември 2014 и 2013 година, бидејќи не постојат привремени разлики на овие датуми.

3.8 Заработувачка/(загуба) по акција

Друштвото прикажува основна заработувачка/загуба по акција од обичните акции. Пресметката на основната загуба по акција е направена со поделба на нето добивката/загубата за годината која им припаѓа на имателите на обични акции со пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината.

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

3 ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

3.9 Парични средства

Паричните средства и парични еквиваленти се високо ликвидни средства. Паричните еквиваленти се дефинираат како краткорочни, високо ликвидни вложувања, кои можат брзо да се конвертираат во парични средства и кои се предмет на безначаен ризик во промената на нивната вредност.

Паричните средства се водат во билансот на состојба според номинална вредност. За целите на финансиските извештаи, паричните средства се состојат од готовина во благајни, парични средства на денарски и девизни сметки во банки.

3.10 Побарувања од осигурување

Побарувањата по основ на премии за осигурување се состојат од фактурирани, а ненаплатени премии за осигурување согласно тарифата на Друштвото, намалени за направената исправка на вредноста (резервација) за сомнителните и ненаплатливи побарувања.

3.11 Исправка на вредноста на сомнителни и спорни побарувања од осигурување

Исправката на вредноста на побарувањата по основ на премии се врши според проценката на наплатливост на овие побарувања од страна на менаџментот на Друштвото.

Вредноста на побарувањата се намалува за исправката за сомнителни и спорни побарувања, односно за вредносното усогласување на побарувањата според рочната структура, и тоа како што следува:

| Старост на побарувања (доспеани) | % на исправка од номиналниот износ |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Доспеани до 30 дена | 0% |
| Доспеани од 31 до 60 дена | 10% |
| Доспеани од 61 до 120 дена | 31% |
| Доспеани од 121 до 270 дена | 51% |
| Доспеани од 271 до 365 дена | 71% |
| Доспеани над 365 дена | 100% |

Во текот на октомври 2013, Агенцијата за супервизија на осигурување направи измена во Правилникот за методот на вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси согласно кои:

1)Сите побарувања по основ на премија за осигурување кај кои договорениот рок на доспевање утврден во договорот (полисата) за осигурување односно анексот кон договорот е утврден после датумот на истек на скаденцата по договорот за осигурување, друштвото врши исправка на вредност во износ од 100% од износот на овие побарувања, почнувајќи од првиот ден на истек на скаденцата по договорот за осигурување, без оглед на периодот на доцнење во исполнување на обврската од страна на должникот и

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

3 ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

3.11. Исправка на вредноста на сомнителни и спорни побарувања од осигурување (продолжува)

2) Сите побарувања по основ на регрес кај кои договорениот рок на доспевање утврден во спогодбата за наплата на регресниот долг склучена со регресниот должник е утврден после 365 дена од датумот на склучување на спогодбата, друштвото врши исправка на вредност во износ од 100% од износот на овие побарувања, почнувајќи од 366-от ден од денот на склучување на спогодбата, без оглед на периодот на доцнење во исполнување на обврската од страна на регресниот должник.

За горенаведените побарувања, до истекот на скаденцата по договорот за осигурување односно до 365-от ден од денот на склучување на спогодбата за наплата на регресниот долг, друштвото ги применува процентите на исправка на вредност дадени во табелата погоре.

3.12 Материјални средства

Материјалните средства се евидентираат по нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и било какво оштетување на вредноста. Материјалните трошоци и трошоците за тековно и инвестиционо одржување се евидентираат на товар на расходите во моментот на нивното настанување. Издатоците кои се однесуваат на реконструкции и подобрувања, кои го менуваат капацитетот или корисниот век на употреба на средствата, се додаваат на набавната вредност на тие средства.

Амортизацијата на материјалните средства се пресметува по пропорционална метода со примена на утврдени стапки со помош на кои набавната вредност на средствата треба да се отпише во текот на нивниот проценет корисен век на употреба. Применетите годишни стапки на амортизација односно предвидените корисни векови на употреба на средствата за 2014 и 2013 година се следните:

| | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 |
|---------------------|------|----------|------|----------|
| Мебел и опрема | 20 % | 5 години | 20 % | 5 години |
| Компјутерска опрема | 25 % | 4 години | 25 % | 4 години |
| Останата опрема | 20 % | 5 години | 20 % | 5 години |

3.13 Нематеријални средства

Нематеријалните средства се признаваат по нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација. Амортизацијата на нематеријалните средства претставува систематска распределба на амортизирачкиот износ за време на корисниот век на употреба на средството. Стапката на амортизација во 2014 година изнесува 20% годишно (2013: 20%).

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

3 ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

3.14 Оштетување на средствата

Средствата кои имаат неограничен век на користење и не се амортизираат се предмет на годишна анализа за можноста за нивно оштетување. Средствата кои се амортизираат се предмет на анализа за можноста за нивно оштетување секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сегашна сметководствена вредност е повисока од нивната надоместувачка вредност што покажува дека истите се оштетени. Загубата поради оштетување се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност.

Надоместувачка вредност претставува повисоката вредност од нето продажната вредност на средстваото намалена за трошоците за продажба и употребната вредност на средството.

3.15 Вложувања во финансиски инструменти

а) Вложувања во заеднички контролирани ентитети

На 31 декември 2014 година, вложувањата во заеднички контролирани ентитети во износ од МКД 11.303 илјади (2013:МКД 11.753) се однесуваат на основачки удел во Националното Биро за Осигурување во согласност со барањата на Законот за супервизија на осигурувањето на Република Македонија. Националното биро за осигурување (во натамошниот текст:Биро) се основа со цел да овозможи примена на меѓународните договори за осигурување на сопствениците, односно корисниците на моторни возила од одговорност за штети причинети, со употреба на моторно возило, на трети лица, да ги претставува друштвата за осигурување од Република Македонија во меѓународните организации и институции за осигурување како и за вршење на други работи предвидени со Договорот за основање на Националното Биро за осигурување, како правен следбеник на Националното биро за зелена карта.

Националното Биро за Осигурување е непрофитна организација основана од страна на сите домашни осигурителни компании чија цел е да го заштити интересот на нејзините членови при меѓународно осигурување на моторни возила и да ги претставува членовите пред меѓународните осигурителни компании. Вложувањата во заеднички контролирани ентитети претставуваат вложени каматоносни депозити кои се чуваат на посебни сметки во банки. Националното Биро за Осигурување е обврзано да не ги вложува овие средства и да го врати депозитот на секој член при престанување на неговото работење со осигурување на моторни возила.

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

3 ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

3.15 Вложувања во финансиски инструменти (продолжува)

б) Останати финансиски вложувања

Недеривативни финансиски средства

Друштвото располага со вложувања во финансиски средства кои ги класифицира како вложувања кои се чуваат до доспевање, бидејќи истите се со фиксни или определиви плаќања и фиксно доспевање и Друштвото има дефинитивна намера и можност да ги чува до доспевање.

Вложувањата во финансиски инструменти почетно се признаени по набавна вредност вклучувајќи ги и трансакциските трошоци. Трансакционите трошоци вклучуваат брокерска провизија, берзанска такса и такса на ЦДХВ. Набавката на финансиските средства се евидентира на денот на тргувањето.

Вложувањата кои се чуваат до доспевање се вреднуваат по нивната амортизирана набавна вредност со примена на ефективна каматна стапка. Добивка или загуба се признава во билансот на успех кога финансиското средства се депризнава или е оштетено, како и преку процесот на амортизација.

Сите реализирани и нереализирани приходи се вклучени во приходите од вложувања.

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

3 ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

3.16 Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачи се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции.

Обврските спрема добавувачи се отпишуваат по истекот на рокот на застареност или со вонпроцесно порамнување, со товарење на приходите.

3.17 Капитал

Основната главнина се признава во висина на номиналната вредност на издадените и уплатени акции.

Резервите на сигурност претставуваат неноминиран капитал кој се формира со распределба од остварената добивка. Зголемувањето на резервите на сигурност се врши со распределба на најмалку една третина од остварената добивка по годишната сметка, ако таа не се користи за покривање на загубата од претходните години.

Средствата на резервите на сигурност друштвото ги користи за покривање на загуби од работењето и други ризици.

Друштвото за осигурување што формирало резерви на сигурност најмалку во висина на 50% од остварената просечна премија во последните две години, при што премиите од претходните години се зголемуваат за индексот на порастот на цените на мало, сметајќи ја и годината за која се распоредува остварената добивка, не е должно понатаму да издвојува од добивката во резервите на сигурност.

3.18 Наеми

Наемите со кои се пренесуваат на Друштвото сите ризици и користи кои произлегуваат од сопственоста на изнајменото средство се признаваат како финансиски наеми, при што средството се евидентира според неговата објективна вредност или доколку е таа пониска, сегашната вредност на минималните плаќања за наемот.

Наемите каде што значаен дел од ризиците и користите кои произлегуваат од сопственоста се задржани од наемодавателот, се класифицираат како оперативни наеми. Плаќањата за наем при оперативен наем се искажуваат во билансот на успех на рамномерна основа за времетраењето на наемот во евиденцијата на наемателите. Наемодавателите ги презентираат средствата кои се предмет на оперативен наем во билансот на состојба како средства за издавање или вложувања во недвижности.

Друштвото користи деловни простории под оперативен наем за кои се плаќаат месечни наемнини.

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

3 ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

3.19 Користи на вработените

Користи на вработените се сите форми на надоместок кој го дава Друштвото во размена за извршената услуга од страна на вработените.

(1) Краткорочни користи за вработените

Краткорочни користи за вработените се користи кои доспеваат за плаќање во рамките на дванаесет месеци по крајот на периодот во кој вработените ја извршиле услугата.

Тука спаѓаат платите и придонесите за социјално осигурување, краткорочно платени отсуства, учества во добивките и други немонетарни користи. Сите краткорочни користи за вработените се признаваат како расход и обврска во висина на недисконтираниот износ на користите.

(2) Користи по престанок на вработувањето, јубилејни награди и неискористен годишен одмор

Друштвото врши уплата на придонесите за пензинско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените, се уплатуваат во Националниот фонд. Друштвото нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќањето на овие придонеси. Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на два месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирање, јубилејна награда во висина на основицата - за најмалку 10 години непрекината работа и обврска за неискористен годишен одмор според колективниот договор на соодветниот сектор. Друштвото нема направено резервирање за ова право на вработените бидејќи се смета дека сумата е незначајна за финансиските извештаи.

3.20 Резервации

Резервации (резерви за обврски) се признаваат кога Друштвото има сегашна обврска (правна или изведена) како резултат на минат настан, кога е веројатно дека ќе настанат идни одливи на средства по тој основ и кога е можно да се процени износот на обврската. Кога се очекува надоместување на дел од ваква

обврска во иднина, пример преку договори за осигурување, надоместувањето се признава како посебно средство но само кога е извесно дека ќе биде примено истото.

Расходот за било која резервација се признава во билансот на успех намалено за износот на надоместувањето. Ако ефектот од временската димензија на парите е значаен, резервациите се дисконтираат на нивната сегашна вредност со примена на стапки пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки.

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

3 ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

3.21 Обврски по основ на договори за осигурување

Во рамките на обврските по основ на договорите за осигурување се вклучени следниве категории на обврски/резерви на Друштвото:

- Резерви за преносни премии
- Резерви за бонуси и попусти
- Резерви за штети
- Други технички резерви.

а) Резерви за преносни премии

Резервите за преносни премии се определуваат во висина на оној дел од премијата кој се пренесува за следниот пресметковен период во износ помеѓу изминатиот период на осигурување и преостанатиот период до истек на договорот за осигурување.

Промената во резервирањата на преносната премија се евидентира во добивката или загубата за годината со цел да се признае приходот во период кој соодветствува на периодот на ризик.

Пресметката на преносната премија се врши за секој поединечен договор.

б) Резерви за бонуси и попусти

Резервите за бонуси и попусти се издвојуваат во висина еднаква која осигурениците имаат право да ја примат врз основа на: 1) право на учество во добивката и останати права кои произлегуваат од договорот за осигурување (бонуси); 2) право на право на делумно намалување на премијата (попусти); 3) право на поврат на дел од премијата кој се однесува на преостанатиот период на осигурување поради предвремено престанување на осигурувањето (отказ).

в) Резерви за штети

Резервите за штети се издвојуваат во износ на проценетите обврски кое Друштвото треба да ги плати, врз основа на договорот за осигурување во кои осигурителниот настан се појавил до крај на пресметковниот период, без разлика дали настанот е пријавен, вклучувајќи ги и трошоците кои произлегуваат од ненавременно извршување на обврските на Друштвото во однос на комплетирање на барањата за штети. Резервите за штети покрај проценетите обврски за пријавени и понатаму неликвидирани штети, вклучуваат и процена на обврските за веќе настанати непријавени штети.

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

3 ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

3.21 Обврски по основ на договори за осигурување (продолжува)

- Резерви за настанати, пријавени и неисплатени штети

Признавање

Настанатите, пријавени и неисплатени штети се признаваат во моментот кога од осигурената страна ќе се прими пријавата за штета. Признавањето на овие резерви не зависи од комплетноста на поднесената документација за пријава на штета.

Почетно мерење

Друштвото ги пресметува резервите за настанати, пријавени и неисплатени штети имајќи ги предвид сите фактори кои влијаат на очекуваните трошоци кои произлегуваат од преземените обврски. При тоа, Друштвото треба да ги земе во предвид:

- Изготвените технички извештаи кои се однесуваат на настанати материјални загуби или медицински извештаи за повреди или болести;
- Судски одлуки, било да се конечни или не;
- Штети за кои се водат судски постапки според очекуваниот исход;
- Затезна камата од судски спорови;
- Останати трошоци кои произлегуваат од обработка и исплата на штети

Последователно мерење

Настанатите, пријавени и неисплатени штети до крајот на периодот на известување се утврдуваат преку разгледување на индивидуалните штети врз основа на резервација на проценетиот конечен трошок за подмирување на штетата.

На крајот на секој период на известување Друштвото врши анализа на претпоставките кои се користени за почетно мерење на настанатите, пријавени и неисплатени штети. Доколку има промена во проценетата вредност на идните одливи кои ќе настанат како резултат на исплата на штетата, разликата се признава веднаш, и тоа низ добивката и загубата за периодот.

Значајни доцнења можат да настанат при објавувањето и подмирувањето на одредени општи штети од осигурување, и поради тоа крајниот трошок за нив не може со сигурност да се утврди на крајот на периодот на известување. Сите разлики помеѓу пресметаните и последователно платените износи се прикажуваат во добивката или загубата во периодот на плаќање.

- Резерви за настанати и непријавени штети

Мерење

Резервациите за настанатите, но непријавени штети се пресметуваат на секој период на известување и истите се пресметани на следниов начин

Промените во користените актуарски методи за пресметка на штетите не претставуваат промена во основните за мерење.

3.22 Тест на адекватност на обврските

Друштвото на крајот на секој период на известување оценува дали вкупните признаени обврски по осигурување се соодветни, користејќи тековни проценки за идните парични текови кои произлегуваат од договорите за осигурување. Доколку оценката прикаже дека сметководствената вредност на обврските за осигурување се неадекватни во однос на проценетите идни парични текови, вкупниот недостаток се евидентира во добивката или загубата за периодот.

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

3 ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

3.23 Неизвесни средства и обврски

Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни обврски не се признаваат во финансиските извештаи, туку само се обелоденуваат.

Неизвесни средства се можни средства кои произлегуваат од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни средства се признаваат само кога е веројатен приливот на економски користи.

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

4 КЛУЧНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ РАСУДУВАЊА ВО ПРИМЕНА НА СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ПОЛИТИКИ НА ДРУШТВОТО

Во однос на севкупните активности на осигурување, Друштвото е должно да издвојува адекватни технички резерви наменети за трајно обезбедување на извршувањето на обврските по договорите за осигурување и на евентуалните загуби поради ризици кои произлегуваат од работите на осигурување кои ги извршува.

Резерви за преносни премии

Резервите за преносни премии се издвојуваат за секој договор за осигурување поединечно, во висина на оној дел од бруто полисираната премија што се пренесеува во идниот пресметковен период во сооднос меѓу истечениот осигурителен период и преостанатиот период до истекот на договорот за осигурување.

Резерва за неистечени ризици

Друштвото пресметува дополнителна резерва за неистечени ризици, бруто и нето, најмалку еднаш годишно со состојба на 31 декември од тековната година; и вака пресметаниот износ се додава на процената на резервата за преносни премии направена на последниот датум од секој пресметковен период во текот на една календарска година.

Друштвото ја проценува дополнителната резерва за неистечени ризици, така што најпрво врши процена на: а) вкупните очекувани идни штети; б) вкупниот износ на трошоци кои се вкалкулирани во цената на осигурување но не се настанати до пресметковниот датум.

Резерви за бонуси и попусти

Резерви за бонуси и попусти се издвојуваат во висина еднаква на сумите кои осигурениците имаат право да ги примат врз основа на: 1) право на учество во добивката, како и други права кои произлегуваат од договорите за осигурување (бонуси), 2) право на делумно намалување на премии (попусти), и 3) право на враќање ма дел од премијата.

Резерви за настанати и пријавени штети

Друштвото врши процена на очекуваниот износ на надоместок на секоја штета поединечно врз основа на прибраната документација. Доколку нема соодветна документација, се користи мислење на соодветен експерт (проценител, лекар, актуар, адвокат и сл.).

Резервите за директни и индиректни трошоци се составен дел од резервите.

Резерви за настанати но непријавени штети

Резервите за настанати но непријавени штети Друштвото првенствено ги проценува со помош на актуарски признати методи, статистички методи (за кои е неопходно да се направи развој на штетите во форма на триаголник); преку проекција на вкупните штети или преку проекција само на резервите за настанати но непријавени штети. При користење на гореспоменатите методи, Друштвото задолжително ги зема предвид соодветноста и доволноста на податоците.

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

5 УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ ОД ОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ

Друштвото влегува во различни трансакции кои произлегуваат од неговото секојдневно работење, а кои се однесуваат на купувачите, добавувачите и вложувањата. Главните ризици на кои Друштвото е изложено и политиките за управување со нив се следните:

5.1 Управување со ризик од осигурување

Цели на управување со ризикот од осигурување

Управувањето на Друштвото со ризикот од осигурување и финансискиот ризик се критични за работењето на Друштвото. За општите договори за осигурување целта е да се одберат средства чиј рок и износ при достасување ќе биде усогласен со очекуваните парични одливи по основ на настанатите штети по тие договори.

Главната осигурителна активност на Друштвото претпоставува ризик од загуба од лица или организации кои што се директно изложени на ризикот. Овие ризици може да се однесуваат на имот, обврска, здравје, незгода или останати ризици што може да произлезат од осигурани настани. Друштвото е изложено на неизвесноста поврзана со времето на настанување, зачестеноста и тежината на штетите што произлегуваат од тие договори. Друштвото исто така е изложено и на пазарен ризик преку осигурителните и инвестиционите активности.

Друштвото управува со ризиците од осигурување преку поставување на лимити за осигурување, процедури за одобрување на трансакции со нови производи или со кои се надминуваат поставените лимити, ценовни тарифи, централизирано управување со реосигурувањето и следење на вонредни настани.

Стратегија за запишување на полиси за осигурување

Стратегијата на Друштвото за запишување на полиси за осигурување е да се постигне дисперзија со што би се обезбедило избалансирано портфолио и кое се базира на големо портфолио со слични ризици во текот на повеќе години, со што се намалува променливоста на резултатот.

Стратегија за реосигурување

Друштвото реосигурува дел од ризиците за осигурување за да ја контролира својата изложеност кон загуби и за да ги заштити изворите на капитал. Друштвото склучува комбинација од пропорционални и непропорционални договори за реосигурување за да ја намали нето изложеноста, и тоа од типовите вишок на штети, квотно реосигурување и вишок на ризик. Исто така Друштвото купува и факултативно реосигурување во одредени специфични случаи.

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

5 УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ ОД ОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)

5.1 Управување со ризик од осигурување (продолжува)

Усогласеност на средствата и обврските

Законот за супервизија на осигурувањето пропишува одрдени лимити во однос на политиката за усогласување на средствата и обврските на Друштвото. Друштвото активно управува со своите финансиски средства имајќи ги во предвид лимитите одредени со Законот. Главна цел е да се усогласат паричните текови на средствата и обврските.

Табелата подолу ја дава пресметката на вложувањата на средства кои ги покриваат техничките резерви на Друштвото на ден 31 декември 2014 и 2013 во согласност со регулативата:

| | 2014 | 2013 |
|--|----------------|-----------------|
| Вложувања на средства | | |
| а) Пари во благајна и на сметки (максимум до 3% од технички резерви) | 5.893 | 25.737 |
| б) Депозити во банки (максимум до 60% од технички резерви) | 166.834 | 6.000 |
| в) Хартии од вредност издадени од РМ (максимум до 80% од технички резерви) | 192.320 | 234.312 |
| Вкупно средства | <u>365.047</u> | <u>266.049</u> |
| Технички резерви | | |
| а) Резерви за преносни премии | 166.555 | 156.637 |
| б) Резерви за бонуси и попусти | 1.744 | 711 |
| в) Резерви за штети | 147.692 | 159.442 |
| Вкупно технички резерви | <u>315.991</u> | <u>316.790</u> |
| Средства кои ги надминуваат (недостасуваат) во споредба со резервите | <u>49.056</u> | <u>(50.741)</u> |

Согласно барањата на Законот за супервизија на осигурувањето, паричните средства во благајна и средства на банкарски сметки не смета да надминат 3%, депозити во банки кои имаат издадена дозвола од НБРМ не смеат да надминат 60% од вкупните средства кои ги покриваат резервите по договорите за осигурување. Исто така обврзниците или другите хартии од вредност издадени и гарантирани од Република Македонија не смеат да надминат 80% од вкупните средства кои ги покриваат резервите по договорите за осигурување.

Вложување на средствата кои ги покриваат техничките резерви- Неживотно осигурување

На 31 декември 2013 година паричните средства во благајна и средства на банкарски сметки изнесуваат 1,6% (2013:9,7%), депозити во банки изнесуваат 45,7% (2013: 2,3%), додека државните записи и државните обврзници изнесуваат 52,7% (2013:88,1%)

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

5 УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ ОД ОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)

5.1.1 Концентрација на ризик од осигурување

Ризикот од концентрација на осигурување може да произлезе од еден договор за осигурување или повеќе помали кои се поврзани, кои доколку настанат штетни настани може да предизвикаат значителни обврски за Друштвото. Според тоа друштвото води посебна грижа во управување на ризикот од концентрација со тоа што прави диверзификација на портфолиото во поглед на концентрација на типови и видови на осигурителни штетни настани, географска и секторска концентрација.

Важен аспект на концентрација на ризикот од осигурување е дека може да настане со кумулирање на ризиците од повеќе поодделни класи на осигурување.

Концентрација може да настане и кај многу сериозни, ретки настани, како што се природни катастрофи, како и кај настани кои се поврзани со одредени групи или територии.

(а) Географска и секторска концентрација

Најголемиот дел на ризиците на кои е изложено Друштвото се лоцирани во Република Македонија, меѓутоа постои диверзифицираност во поглед на градовите низ Македонија и типовите на осигурителни настани. Друштвото внимателно ги следи ризиците кои произлегуваат од географската концентрираност и навремено реагира со соодветна стратегија на склучување или не склучување на договори за осигурување, онаму каде што е помал ризикот, односно поголем, респективно.

Раководството верува дека Друштвото не е изложено на значителна концентрација кон ниедна група на осигуреници од социјален, професионален, старосен или друг аспект.

(б) Концентрација од многу сериозни, ретки настани

Според нивната природа и настанување овие настани ретко се случуваат. Тие претставуваат сериозен ризик за Друштвото бидејќи случувањето на ваков настан, би имал значително влијание врз паричните одливи на Друштвото.

Друштвото води посебна стратегија за осигурување и реосигурување од овие ризици, според која за склучување на договор за осигурување и реосигурување, меѓу другите процедури, потребно е посебно одобрување од раководството.

Друштвото редовно ја следи програмата за реосигурување, како и трошоците и користите од истата.

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

5 УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ ОД ОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)

5.2 Ценовен ризик

5.2.1 Девизен ризик

Девизниот ризик претствава ризик од промена на девизните курсеви во однос на домашната валута (МКД), кои може да влијаат врз приходите на Друштвото или врз вредноста на финансиските инструменти.

Друштвото обавува меѓународни трансакции поврзани со реосигурување, поради што Друштвото е изложено на ризик поврзан со секојдневни промени на курсевите на странските валути.

За да ја намали изложеноста на девизен ризик, Друштвото спроведува политика со која слободните парични средства од капиталот и техничките резерви ги пласира во државни обврзници и записи деноминирани во ЕУР и врши орочување во форма на девизни депозити и денарски депозити со девизна клаузула.

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од вложувања на средства и набавки на услуги, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Состојбата со девизните износи средствата и обврските деноминирани во денари на 31 декември 2014 и 2013 година по валути е следната:

| 2014 година | ЕУР | УСД | Вкупно |
|------------------------------|----------------|----------|----------------|
| Средства | 257.263 | - | 257.263 |
| Обврски | 52 | - | 52 |
| Нето девизна позиција | 257.211 | - | 257.211 |
| 2013 година | ЕУР | УСД | Вкупно |
| Средства | 234.659 | - | 234.659 |
| Обврски | 9.842 | - | 9.842 |
| Нето девизна позиција | 224.817 | - | 224.817 |

Друштвото претежно е изложено на ЕУР и има позитивна нето девизна позиција.

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

5 УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ ОД ОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)

5.2 Ценовен ризик (продолжува)

5.2.1 Девизен ризик (продолжува)

Изложеноста на девизни валути според типот на финансиските средства и обврски на 31 декември 2014 година по валути е следната:

| | ЕУР | УСД | МКД | Вкупно |
|----------------------|----------------|----------|----------------|----------------|
| Парични средства | 109 | - | 5.784 | 5.893 |
| Депозити во банки | 64.834 | - | 102.000 | 166.834 |
| Депозит во ГФ на НБО | - | - | 11.303 | 11.303 |
| Вложувања | 192.320 | - | - | 192.320 |
| Побарувања за премии | - | - | 102.141 | 102.141 |
| Останати побарувања | - | - | 32.983 | 32.983 |
| | <u>257.263</u> | <u>-</u> | <u>254.211</u> | <u>511.474</u> |
| Обврски за штети | - | - | 440 | 440 |
| Реосигурување | 52 | - | - | 52 |
| Останати обврски | - | - | 8.790 | 8.790 |
| | <u>52</u> | <u>-</u> | <u>9.230</u> | <u>9.282</u> |

Изложеноста на девизни валути според типот на финансиските средства и обврски на 31 декември 2013 година по валути е следната:

| | ЕУР | УСД | МКД | Вкупно |
|----------------------|----------------|----------|----------------|----------------|
| Парични средства | 347 | - | 25.390 | 25.737 |
| Депозити во банки | - | - | 6.000 | 6.000 |
| Депозит во ГФ на НБО | - | - | 11.753 | 11.753 |
| Вложувања | 234.312 | - | - | 234.312 |
| Побарувања за премии | - | - | 130.945 | 130.945 |
| Останати побарувања | - | - | 13.408 | 13.408 |
| | <u>234.659</u> | <u>-</u> | <u>187.496</u> | <u>422.155</u> |
| Обврски за штети | - | - | 14.325 | 14.325 |
| Реосигурување | 9.842 | - | - | 9.842 |
| Останати обврски | - | - | 25.264 | 25.264 |
| | <u>9.842</u> | <u>-</u> | <u>39.589</u> | <u>49.431</u> |

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

5 УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ ОД ОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)

5.2 Ценовен ризик (продолжува)

5.2.1 Девизен ризик (продолжува)

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 1% на македонскиот денар во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на билансот на состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

| | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 |
|------------|-------|--------|---------|----------|
| ЕУР | 2.572 | 22.130 | (2.572) | (22.130) |
| УСД | - | - | - | - |
| Нето Ефект | 2.572 | 22.130 | (2.572) | (22.130) |

5.2.2 Пазарен ризик

Ризикот од цената на капиталот е веројатноста дека цената на капиталот ќе флукуира и ќе влијае на фер вредноста на вложувањата во акции и останатите инструменти чија вредност произлегува од конкретни вложувања или од индексот на цените на капиталот. Друштвото има ангажирано значаен износ на средства во финансиски инструменти - вложувања кои се чуваат до доспевање. Истите се амортизираат во однапред определени временски интервали (фиксно доспевање) со фиксни или определени плаќања. Пазарниот ризик постои доколку Друштвото нема можност да го чува вложувањето во финансиски инструменти со фиксно доспевање и одлучи истите да ги продаде пред рокот на доспевање, во тој случај вредноста на финансиските средства ќе флукуира како резултат на промените на пазарните цени.

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

5 УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ ОД ОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)

5.3 Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога неговите купувачи нема да бидат во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање. Друштвото нема значајна концентрација на кредитен ризик. Политиките и процедурите за управување со кредитниот ризик се:

а) побарувањата од купувачи се состојат од голем број на салда.

б) кај вложувањата на слободните парични средства применет е принципот на дисперзија на ризик со орочување во повеќе првокласни банки, исто така и вложувања во државни хартии од вредност.

Кредитниот ризик се однесува на ризикот дека договорната страна нема да ги исполни своите договорни обврски што ќе резултира со финансиски загуби за друштвото. Друштвото не е изложено на значајна концентрација на кредитен ризик. Побарувањата за премии за осигурување се состојат од голем број на комитенти. Во таа насока управувањето со кредитниот ризик вклучува разумна дисперзија и намалување на концентрацијата на побарувањата во портфолиото на клиенти.

Максимална изложеност на кредитен ризик без да се земе во предвид колатералот или друго кредитно обезбедување

| | 2014 | 31 декември 2013 |
|--|----------------|---------------------|
| Финансиски средства | | |
| Вложувања во заеднички контролирани ентитети | 11.303 | 11.753 |
| Финансиски вложувања кои се чуваат до доспевање | 192.320 | 234.312 |
| Депозити, заеми и останати пласмани | 166.834 | 6.000 |
| Побарувања за премии | 102.141 | 130.945 |
| Други побарувања | 32.983 | 13.408 |
| Пари и парични еквиваленти | 5.893 | 25.737 |
| | 511.474 | 422.155 |

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

5 УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ ОД ОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)

5.3 Кредитен ризик (продолжува)

Претходната табела го покажува најлошото можно сценарио за изложеност на кредитен ризик на Друштвото на 31 декември 2014 и 2013 година, без да се земе во предвид колатералот или друго кредитно засилување. За билансните позиции, изложеноста е изразена на нето основа како што е прикажано во билансот на состојба.

Како што е прикажано во табелата од максималната кредитна изложеност 37,7% (2013: 55,5%) се однесуваат на Финансиски вложувања кои се чуваат до доспевање, 32,7% (2013: 1,4%) се однесуваат на орочени депозити, додека 20% (2013: 31%) се однесуваат на побарувања од премии.

Во вложувањата во хартии од вредност Друштвото поседува должнички хартии од вредност, т.е. државни записи и обврзници издадени од Република Македонија. Во 2014 Fitch - Кредит рејтинг агенцијата и го додели ББ+ кредитниот рејтинг на Република Македонија.

Орочените депозити на Друштвото се инвестирани во големи, средни и мали банки во земјата. Класификацијата на банките е согласно локалната законска регулатива пропишана од НБРМ.

Менаџментот е убеден во можноста за контрола и одржување минимална изложеност на кредитен ризик кој што произлегува по основ на побарувања од премии и вложивања во финансиски инструменти.

Структурата на побарувањата од премии на 31 декември 2014 е како што следи:

| | Бруто изложеност | Исправка на вредност | Нето изложеност |
|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| Недоспеани побарувања | 64.629 | - | 64.629 |
| Доспеани, но неоштетени побарувања | 12.893 | - | 12.893 |
| Доспеани и оштетени побарувања | 102.704 | 78.085 | 24.619 |
| | 180.226 | 78.085 | 102.141 |

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

5 УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ ОД ОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)

5.3 Кредитен ризик (продолжува)

Структурата на побарувања од премии на 31 декември 2013 е како што следи:

| | Бруто изложеност | Исправка на вредност | Нето изложеност |
|-----------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| Недоспеани побарувања | 98.558 | - | 98.558 |
| Доспеани, но нештетени побарувања | 9.749 | - | 9.749 |
| Доспеани и оштетени побарувања | 104.467 | 81.829 | 22.638 |
| | <u>212.774</u> | <u>81.829</u> | <u>130.945</u> |

Старосната струка на доспеаните побарувања по премии за годините кои завршуваат на 31 декември 2014 и 2013 година е како што следи:

Доспевање на побарувањата по премии:

| | 2014 | 2013 |
|-----------------|----------------|----------------|
| Недоспеани | 64.629 | 98.558 |
| Од 0-31 дена | 12.893 | 9.749 |
| Од 31-60 дена | 7.905 | 7.376 |
| Од 61-120 дена | 13.696 | 9.737 |
| Од 121-270 дена | 14.793 | 16.623 |
| Од 271-365 дена | 2.776 | 3.914 |
| Над 365 дена | 63.534 | 66.817 |
| | <u>180.226</u> | <u>212.774</u> |

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

5 УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ ОД ОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)

5.4 Каматен ризик

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога има пласирано депозити во банки договорени по варијабилни каматни стапки. Со оглед дека Друштвото има депонирани средства во банки може да се каже дека постои изложеност спрема ваков вид на ризик и истиот е даден во табелите подолу.

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога има пласирано средства кај банки договорени по варијабилни каматни стапки.

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот од годините е како што следува:

| | <u>31 Декември 2014</u> | <u>31 Декември 2013</u> |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Финансиски средства | | |
| <i>Некаматносни:</i> | | |
| - Парични средства | 241 | 43 |
| - Побарувања за премии | 102.141 | 130.945 |
| - Останати побарувања | 32.983 | 13.408 |
| | <u>135.365</u> | <u>144.396</u> |
| <i>Каматносни со променлива камата</i> | | |
| - Парични средства | 5.652 | 25.694 |
| - Депозити во банки | 166.834 | 6.000 |
| - Депозити во ГФ на НБО | 11.303 | 11.753 |
| | <u>183.789</u> | <u>43.447</u> |
| <i>Каматносни со фиксна камата:</i> | | |
| - Вложувања во државни хахаобврзници | 192.320 | 234.312 |
| - Дадени заеми на други | - | - |
| | <u>192.320</u> | <u>234.312</u> |
| | <u>511.474</u> | <u>422.155</u> |
| Финансиски обврски | | |
| <i>Некаматносни:</i> | | |
| - Обврски за штети | 440 | 14.325 |
| - Останати обврски од осигурување | - | 171 |
| - Обврски кон реосигурители | 52 | 9.842 |
| - Останати тековни обврски | 8.790 | 25.264 |
| | <u>9.282</u> | <u>49.602</u> |

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

5 УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ ОД ОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)

5.4 Каматен ризик

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 2% процентни поени на каматните стапки на депонираните средства. Анализата е направена на салдата на депозити во банки и депозити во ГФ на НБО, на датумот на билансот на состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

| | Зголемувања за 2% | | Намалувања за 2 % | |
|-------------------|-------------------|------------|-------------------|--------------|
| | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 |
| Депозити во банки | 3.563 | 355 | (3.563) | (355) |
| Кредити | - | - | - | - |
| Нето ефект | 3.563 | 355 | (3.563) | (355) |

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

5 УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ ОД ОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)

5.5 Ликвидносен ризик

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребната готовина за сервисирање на своите обврски и Друштвото нема вакви проблеми во своето работење.

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на Друштвото со состојба на 31 декември 2014 година според нивната доспеаност:

| | До 1 мес. | 1-3 мес. | 3-12 мес | Над 12 мес. | Вкупно |
|----------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Парични средства | 5.893 | - | - | - | 5.893 |
| Депозити во банки | 32.963 | 50.000 | 63.871 | 20.000 | 166.834 |
| Депозит во ГФ на НБО | - | - | - | 11.303 | 11.303 |
| Вложувања во хв | - | - | 56 | 192.264 | 192.320 |
| Побарувања за премии | 88.429 | 1.599 | 12.113 | - | 102.141 |
| Останати побарувања | 32.983 | - | - | - | 32.983 |
| | 160.268 | 51.599 | 76.040 | 223.567 | 511.474 |
| Обврски за штети | 440 | - | - | - | 440 |
| Реосигурување | 52 | - | - | - | 52 |
| Останати обврски | 8.790 | - | - | - | 8.790 |
| | 9.282 | - | - | - | 9.282 |
| Нето ликвидносен гап | 150.986 | 51.599 | 76.040 | 223.567 | 502.192 |

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на Друштвото со состојба на 31 декември 2013 година според нивната доспеаност:

| | До 1 мес. | 1-3 мес. | 3-12 мес | Над 12 мес. | Вкупно |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Парични средства | 25.737 | - | - | - | 25.737 |
| Депозити во банки | - | - | 6.000 | - | 6.000 |
| Депозит во ГФ на НБО | - | - | - | 11.753 | 11.753 |
| Вложувања | - | - | 5.000 | 229.312 | 234.312 |
| Побарувања за премии | 39.478 | 28.275 | 61.594 | 1.598 | 130.945 |
| Останати побарувања | 13.408 | - | - | - | 13.408 |
| | 78.623 | 28.275 | 72.594 | 242.663 | 422.155 |
| Обврски за штети | 14.325 | - | - | - | 14.325 |
| Реосигурување | 9.842 | - | - | - | 9.842 |
| Останати обврски | 25.264 | - | - | - | 25.264 |
| | 49.431 | - | - | - | 49.431 |
| Нето ликвидносен гап | 29.192 | 28.275 | 72.594 | 242.663 | 372.724 |

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

5 УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ ОД ОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)

5.6 Даночен ризик

Согласно законските прописи во РМ, финансиските извештаи и сметководствените евиденции на Друштвото подлежат на контрола од страна на даночните власти по поднесувањето на даночните извештаи за годината. Заклучно со датумот на Извештајот на ревизорите, не е извршена контрола на данокот од добивка за 2014 година, како и на персоналниот данок на доход и придонесите на личните примања. Според ова, постои даночен ризик за пресметка на дополнителни даноци и придонеси во случај на идна контрола од страна на даночните власти и истиот е изразен преку износите дадени во билансите за 2014 година.

5.7 Управување со ризикот од капитал

Агенцијата за супервизија на осигурување како главен регулатор ја следи адекватноста на капиталот на Друштвото во целина. Друштвото е должно да одржува стапка на адекватност на капиталот во однос на обемот на работа и класите на осигурување во рамките на неживотно осигурување и/или реосигурување, во било кое време најмалку во висина на нивот на маргината на солвентност.

Капиталот на Друштвото согласно законските барања е составен од основен и дополнителен капитал и е пресметан на следниот начин:

При пресметка на основниот капитал на Друштвото се земаат во предвид следните ставки:

- уплатен акционерски капитал со исклучок на уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции;
- резерви на Друштвото (законски и статутарни) кои не произлегуваат од договорите за осигурување;
- пренесена нераспределена добивка;
- нераспределена добивка од тековната година (по одбивање на даноците и придонесите, како и дивиденда предвидена за исплата), доколку е потврдена од овластен ревизор;

При пресметка на основниот капитал на Друштвото следните ставки се сметаат за одбитни:

- сопствени акции кои ги поседува Друштвото;
- долгорочни нематеријални средства;
- пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година;

При пресметка на дополнителниот капитал на Друштвото, кој не смее да биде повисок од 50% од основниот капитал се земаат во предвид следните ставки:

- уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции;
- премии од емитирани кумулативни приоритетни акции;
- субординирани должнички инструменти;
- хартии од вредност со неопределен рок на доспевање;

Адекватноста на одржувањето на капиталот и користењето на сопствените средства редовно се следат од страна на раководството на Друштвото.

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

5 УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ ОД ОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)

5.7 Управување со ризикот од капитал (Продолжува)

Табелата подолу ја дава пресметката на вкупниот капитал и односот со маргината на солвентност и гарантниот фонд на Друштвото на ден 31 декември 2014 и 2013 во согласност со регулативата. Друштвото не е во согласност со пропишаните барања.

| | 2014 | 2013 |
|--|-----------|-----------|
| 1. Капитал | | |
| а) Уплатен акционерски капитал | 322.963 | 199.593 |
| б) Резерви | 1.631 | 1.631 |
| в) Нераспоредена добивка | - | - |
| г) Акумулирана добивка | 1.631 | 1.631 |
| д) Откупени сопствени акции (-) | - | - |
| ѓ) Нематеријални средства (-) | (1.867) | (2.351) |
| е) Акумулирана и тековна загуба (-) | (135.278) | (135.278) |
| Вкупно капитал | 189.080 | 65.226 |
| 2. Маргина на солвентност | 59.869 | 63.411 |
| 3. Гарантен фонд (3,000,000 ЕУР) | 184.444 | 184.534 |
| 4. Вишок на капитал над маргина на солвентност | 129.211 | 1.815 |
| 5. Вишок на капитал над гарантен фонд | 4.636 | (119.308) |

Потребното ниво на маргина на солвентност е пресметано според двата метода согласно Законот за супервизија на осигурувањето, при што според методот на стапка на премија изнесува 59.869 илјади денари, додека според методот на стапка на штети изнесува 42.765 илјади денари. Се користи повисокиот пресметан износ од двата методи.

Капиталот на друштвото за осигурување кое врши работи на неживотно осигурување и/или реосигурување во секое време треба да биде барем еднаков на потребното ниво на маргината на солвентност на друштвото за осигурување, кое се пресметува со примена на методот стапка на премија или методот - стапка на штета, во зависност од тоа кој ќе даде повисок резултат.

Гарантниот фонд изнесува 1/3 од маргината на солвентност, но не понизок од износот според кој Друштвото има добиено дозвола за работа, а тој изнесува 3.000.000 ЕУР.

5.8 Ризик на финансирање

Друштвото врши финансирање на своето работење исклучиво со сопствени средства поради што не користи краткорочни или долгорочни кредити и заеми од банки и други друштва. Друштвото континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна анализа.

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

6 УТВРДУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИВНА ВРЕДНОСТ

Друштвото располага со финансиски средства и обврски кои ги вклучуваат побарувањата од купувачи, вложувањата расположливи за продажба, обврските кон добавувачи како и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност.

7 СЕГМЕНТНО ИЗВЕСТУВАЊЕ

Со оглед на својата големина и активности, Друштвото во текот на своето работење не е организирано во посебни сегменти, ниту како деловни (бизнис) сегменти, ниту како географски сегменти.

Поради ова, не се врши сегментно презентирање на работењето на Друштвото.

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

8 ЗАРАБОТЕНИ ПРЕМИИ, НЕТО

| | <u>2014</u> | <u>2013</u> |
|---|----------------|----------------|
| Бруто запишани (полисирани) премии | 336.706 | 352.465 |
| Промени во резерви за преносни премии | 3.150 | (943) |
| | <u>339.856</u> | <u>351.522</u> |
| Бруто премија предадена во реосигурување | (25.878) | (21.539) |
| Промени во премија предадена во реосигурување | (8.779) | (5.614) |
| | <u>305.199</u> | <u>324.369</u> |
| Вкупно заработена премија, нето | 305.199 | 324.369 |

8.1 ПОЛИСИРАНИ ПРЕМИИ ПО ВИДОВИ НА ОСИГУРУВАЊЕ

| | <u>2014</u> | <u>2013</u> |
|----------------------|----------------|----------------|
| Класа | | |
| Имот | 15.763 | 21.186 |
| Каско | 30.706 | 45.403 |
| Незгода | 41.123 | 36.639 |
| АО и зелена карта | 215.808 | 214.212 |
| Транспорт | 7.139 | 7.542 |
| Патничко осигурување | 9.223 | 8.318 |
| Пожар | 12.369 | 15.117 |
| Општа одговорност | 3.075 | 4.048 |
| Правна помош | 1.500 | - |
| Вкупно | <u>336.706</u> | <u>352.465</u> |

8.2 ПРЕМИЈА ПРЕДАДЕНА ВО РЕОСИГУРУВАЊЕ

| | <u>2014</u> | <u>2013</u> |
|--|---------------|---------------|
| <i>Премија за реосигурување</i> | | |
| Зелена карта/ АО/Каско | 14.292 | 14.734 |
| Транспорт | 696 | - |
| Пожар-Имот | 7.842 | 4.672 |
| Општа одговорност | 1.521 | 1.333 |
| Останати | 1.527 | 800 |
| Вкупно | <u>25.878</u> | <u>21.539</u> |
| <i>Промена во преносна премија од реосигурување</i> | 8.779 | 5.614 |
| Вкупно | <u>34.657</u> | <u>27.153</u> |

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

9 ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА

| | <u>2014</u> | <u>2013</u> |
|--|----------------------|----------------------|
| Приходи од камати | 8.298 | 7.083 |
| Позитивни курсни разлики | 1.378 | 108 |
| Амортизација на дисконтот на обврзници | 3.868 | 3.903 |
| Капитална добивка од продажба на вложувања | - | 305 |
| Вкупно | <u>13.544</u> | <u>11.399</u> |

9.1. ПРИХОДИ ОД КАМАТИ

| | <u>2014</u> | <u>2013</u> |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Приходи од камати на сметки во банки | 4 | 10 |
| Приходи од камати на орочени средства | 2.980 | 1.159 |
| Приходи од камати од вложувања | 9.182 | 9.817 |
| Вкупно | <u>12.166</u> | <u>10.986</u> |

10 ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ

| | <u>2014</u> | <u>2013</u> |
|---|---------------------|---------------------|
| Приходи од провизија од реосигурување | 205 | 331 |
| Приходи од регреси | 3.023 | 5.964 |
| Приходи од удел на реосигурување во штети | - | 38 |
| Вкупно | <u>3.228</u> | <u>6.333</u> |

11 ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

| | <u>2014</u> | <u>2013</u> |
|---|---------------------|---------------------|
| Приходи по основ на казни и надоместоци | 690 | 364 |
| Останати приходи | 1.866 | 1.690 |
| Приходи од камати од клиенти | - | 14 |
| Вкупно | <u>2.556</u> | <u>2.068</u> |

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

12 НАДОМЕСТ НА ШТЕТИ, НЕТО

| | <u>2014</u> | <u>2013</u> |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Надоместоци по основ на исплатени бруто штети: | | |
| Незгода | 32.935 | 32.067 |
| Каско | 20.413 | 15.750 |
| Имотни осигурувања | 4.345 | 2.790 |
| Пожар | 531 | 496 |
| Автоодговорност | 106.983 | 85.255 |
| Патничко осигурување | 2.904 | 2.488 |
| Транспорт | 202 | 1.238 |
| Општа одговорност | 928 | 2.348 |
| Извидување и проценка на штети | 1.703 | 1.605 |
| Бруто реализирани регреси | (10.490) | (1.501) |
| Бруто исплатени штети (дел од реосигурување) | <u>(2.460)</u> | <u>(73)</u> |
| Вкупно | <u>157.994</u> | <u>142.463</u> |

13 ПРОМЕНИ ВО РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ШТЕТИ

| | <u>2014</u> | <u>2013</u> |
|--------------------------------------|------------------------|----------------------|
| Настанати и пријавени штетни (РБНС) | (22.187) | 62.917 |
| Настанати и непријавени штети (ИБНР) | 9.629 | 15.230 |
| Вкупно | <u>(12.558)</u> | <u>78.147</u> |
| | <u>2014</u> | <u>2013</u> |
| Промена во РБНС дел за реосигурување | 808 | 198 |
| Промена во ИБНР дел за реосигурување | - | 822 |
| | <u>808</u> | <u>1.020</u> |

14 ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ

| | <u>2014</u> | <u>2013</u> |
|-----------------------------|---------------------|-------------------|
| Резерви за преносни премии | 4.288 | - |
| Резерви за бонуси и попусти | 1.035 | 433 |
| Вкупно | <u>5.323</u> | <u>433</u> |

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

15 ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕ

| | <u>2014</u> | <u>2013</u> |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Бруто плати на вработени | 57.216 | 52.179 |
| Амортизација на материјални | 5.604 | 6.453 |
| Трошоци за провизии | 30.659 | 29.223 |
| Трошоци за пропаганда и реклама | 4.376 | 18.443 |
| Закупнина | 11.785 | 11.229 |
| Трошоци за телекомуникации | 4.190 | 4.531 |
| Надомести за членови на Одбор на Директори | 784 | 2.801 |
| Потрошени материјали и енергија | 3.667 | 4.464 |
| Банкарски услуги и членарина на здруженија | 2.902 | 1.002 |
| Надомест на трошоци на вработените | 2.668 | 3.409 |
| Договори на дело (надворешни соработници | 6.204 | 5.326 |
| Останати оперативни расходи | 12.546 | 15.138 |
| Вкупно | <u>142.601</u> | <u>154.198</u> |

16 ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА

| | <u>2014</u> | <u>2013</u> |
|---|---------------------|----------------------|
| Расходи од камати | - | 3 |
| Негативни курсни разлики | 2.497 | 531 |
| Трансакциони трошоци од вложувања | - | - |
| Загуби поради обезвреднување на вложувањата | - | 11.457 |
| Вкупно | <u>2.497</u> | <u>11.991</u> |

17 ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ

| | <u>2014</u> | <u>2013</u> |
|--|----------------------|----------------------|
| Трошоци за учество во штети во ГФ на НБО | 7.217 | 7.766 |
| Трошоци за противпожарен придонес и безбедност | 7.989 | 6.965 |
| Трошоци за финансирање на НБО и АСО | 4.550 | 3.954 |
| Други | 803 | 879 |
| Вкупно | <u>20.559</u> | <u>19.564</u> |

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

18 ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ

| | <u>2014</u> | <u>2013</u> |
|--|---------------------|----------------------|
| Загуби поради обезвреднување на регреси, заеми и останати побарувања | 565 | 11.165 |
| Трошоци за казни и судски трошоци | 418 | 683 |
| Усогласувања на побарувања | 3.766 | - |
| Останати трошоци | 597 | 431 |
| Вкупно | <u>5.346</u> | <u>12.279</u> |

19 ДАНОК ОД ДОБИВКА

| | <u>2014</u> | <u>2013</u> |
|---|----------------------|----------------------|
| Финансиски резултат во биланс на успех | 1.403 | (120.838) |
| Непризнаени расходи: | | |
| Надомести на вработени (непризнати) | 1.471 | 1.333 |
| Репрезентација, спонзорства и донации | 1.775 | 13.367 |
| Надоместоци на Одбор на директори | 418 | 946 |
| Премии за осигурување (лица) | 973 | 1.136 |
| Парични и даночни казни, пенали | 424 | 615 |
| Данок по задршка (одбивка) | - | - |
| Даночна основа | <u>6.464</u> | <u>17.397</u> |
| Пресметан данок од добивка по 10% | 646 | 1.740 |
| Други ослободувања (фискални каси) | (170) | - |
| Данок од добивка во биланс на успех | <u>476</u> | <u>1.740</u> |
| Ефективна даночна стапка | <u>33.96%</u> | <u>0.00%</u> |

20 ЗАРАБОТУВАЧКА (ЗАГУБА) ПО АКЦИЈА

| | <u>2014</u> | <u>2013</u> |
|--|----------------------|----------------------|
| Нето добивка (загуба) која им припаѓа на имателите на обични акции | 926 | (122.578) |
| | Акции | Акции |
| | 2014 | 2013 |
| Издадени обични акции на 1 јануари | 32.500 | 32.500 |
| Издадени обични акции во годината | 20.000 | - |
| Пондериран просечен број на обичните акции на 31 декември | <u>45.833</u> | <u>32.500</u> |
| Основна заработувачка (загуба) по акција (МКД) | - | (3.772) |

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

21 НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

| | 2014 | 2013 |
|---|---------------|--------------|
| Почетна состојба | 9.563 | 5.329 |
| Набавки | 666 | 770 |
| Прекнижување од материјални средства | - | 3.464 |
| Вкупно набавна вредност | 10.229 | 9.563 |
| Почетна состојба | 7.212 | 2.757 |
| Амортизација за годината | 1.150 | 991 |
| Прекнижување од материјални средства | - | 3.464 |
| Вкупно акумулирана амортизација | 8.362 | 7.212 |
| Нето сегашна вредност на 31 Декември | 1.867 | 2.351 |

Нематеријалните средства се состојат од набавен апликативен софтвер за осигурително работење.

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

22 МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

| | Граде. објекти | Опрема и мебел | Влож. во туѓ имот | Инвестици и во тек | Вкупно |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|---------|
| Набавна вредност | | | | | |
| Состојба на 1 јануари 2013 | 481 | 15.267 | 8.817 | 3.347 | 27.912 |
| Набавки | - | 2.999 | 600 | - | 3.599 |
| Пренос од инвестиции во тек | 3.347 | - | - | (3.347) | - |
| Прекнижување на нематеријални | - | (1.291) | (2.173) | - | (3.464) |
| Состојба на 31 декември 2013 | 3.828 | 16.975 | 7.244 | - | 28.047 |
| Набавки | - | 1.339 | - | - | 1.339 |
| Состојба на 31 декември 2014 | 3.828 | 18.314 | 7.244 | - | 29.386 |
| Акумулирана амортизација | | | | | |
| Состојба на 1 јануари 2013 | 61 | 7.733 | 4.311 | - | 12.105 |
| Амортизација за 2013 година | 131 | 3.121 | 1.345 | - | 4.597 |
| Корекција | - | (1.077) | (1.521) | - | (2.598) |
| Состојба на 31 декември 2013 | 192 | 9.777 | 4.135 | - | 14.104 |
| Амортизација за 2014 година | 180 | 3.028 | 1.247 | - | 4.455 |
| Состојба на 31 декември 2014 | 372 | 12.805 | 5.382 | - | 18.559 |
| Сегашна вредност на 31.12.2013 | 3.636 | 7.198 | 3.109 | - | 13.943 |
| Сегашна вредност на 31.12.2014 | 3.456 | 5.509 | 1.862 | - | 10.827 |

Друштвото располага со еден сопствен деловен простор во Скопје, додека за останатиот деловен простор земен под оперативен наем плаќа месечна закупнина.

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

23 ВЛОЖУВАЊА КОИ СЕ ЧУВААТ ДО ДОСПЕВАЊЕ

| | 2014 | 2013 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | <u>189.472</u> | <u>222.702</u> |
| Вложувања во државни обврзници-номинална вредност | 23.931 | 28.594 |
| Вложувања во државни записи-номинална вредност | <u>213.403</u> | <u>251.296</u> |
| | (21.083) | (16.984) |
| Дисконт на обврзници | <u>192.320</u> | <u>234.312</u> |
| Вкупно вложувања кои се чуваат до доспевање | <u>192.320</u> | <u>234.312</u> |

Заклучно со 31 декември 2014 година, Друштвото има вложувања во државни обврзници за денационализација во износ од 189.471 илјади денари (2012: 222.519 илјади денари) купени на македонската берза кои имаат рокови на доспевање над една година и фиксна каматна стапка од 2% годишно и државни записи во износ од 23.931 илјади денари кои доспеваат во 2016 и 2018 година со каматни стапки 4.65% и 5.15% соодветно.

24 ДЕПОЗИТИ

| | 2014 | 2013 |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Депозити во банки: | | |
| Шпаркасе Банка АД Скопје | 24.963 | - |
| НЛБ Тутунска Банка АД Скопје | 50.000 | - |
| Халк Банка Скопје | 64.871 | - |
| Стопанска Банка АД Скопје | <u>27.000</u> | <u>6.000</u> |
| Вкупно депозити во банки | <u>166.834</u> | <u>6.000</u> |

Со состојба на 31 декември 2014 година, Друштвото има орочени депозити во банки во износ од 146.834 илјади денари (2013: 6.000 илјади денари), со рок на орочување до една година и каматни стапки од 0,60-2,70% годишно и 20,000 илјади денари со рок на орочување над една година со каматна стапка од 4,90%. Друштвото остварува приходи од камати од ваквите депозити и истите се прикажани во рамките на приходите од вложувања.

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

25 ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТНИ НА ОСИГУРУВАЊЕ

| | 2014 | 2013 |
|--|----------------|----------------|
| Побарувања од премии: | | |
| Побарувања од осигуреници | 180.227 | 212.774 |
| Исправка на вредност на побарувања за премии | (78.086) | (81.829) |
| Вкупно побарувања | 102.141 | 130.945 |
| Доспевање на побарувањата: | | |
| Недоспеани | 64.629 | 98.558 |
| Од 0-31 дена | 12.893 | 9.749 |
| Од 30-60 дена | 7.905 | 7.376 |
| Од 61-120 дена | 13.696 | 9.737 |
| Од 121-270 дена | 14.793 | 16.623 |
| Од 271-365 дена | 2.776 | 3.914 |
| Над 365 дена | 63.535 | 66.817 |
| | 180.227 | 212.774 |

26 ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА

| | 2014 | 2013 |
|---|---------------|---------------|
| Побарувања од НБО за учество во Гарантен фонд | 6.919 | 4.800 |
| Побарувања по основ на регрес | 8.174 | 1.253 |
| Побарувања по камати | 5.462 | 680 |
| Дадени аванси и други депозити | 3.290 | 2.653 |
| Побарувања по вработени | 467 | 916 |
| Други побарувања | 1.700 | 1.066 |
| купно | 26.012 | 11.368 |

27 ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

| | 2014 | 2013 |
|---------------------------|--------------|---------------|
| Денарски сметки во банки | 5.369 | 25.209 |
| Благајна | 241 | 43 |
| Девизна сметка | 109 | 347 |
| Останати парични средства | 174 | 138 |
| Вкупно | 5.893 | 25.737 |

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

28 АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ

| | 2014 <u>Бр. на акции</u> | 2014 <u>(000) МКД</u> | 2013 <u>Бр. на акции</u> | 2013 <u>(000) МКД</u> |
|---------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Обични акции | 52.500 | 322.963 | 32.500 | 199.593 |
| Вкупно | <u>52.500</u> | <u>322.963</u> | <u>32.500</u> | <u>199.593</u> |

Единствен сопственик на Друштвото е Кроација Осигурување д.д. Загреб. Акционерскиот капитал се состои од издадени и целосно уплатени 52,500 обични акции со номинална вредност од 100 ЕУР или вкупен износ од 322.963 илјади денари.

На ден 04.03.2014 година одржано е вонредно Собрание на акционери на кое се донесе Одлука за зголемување на основната главнина на КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД Друштво за неживотно осигурување Скопје со парични влогови преку издавање на втора емисија на 20,000 обични акции по пат на приватна понуда наменета за институционален инвеститор. Уписот на дополнителниот акционерски капитал е извршен на 28.04.2014 во Централниот регистар на Р.Македонија.

29 ОСТАНАТИ ОБВРСКИ

| | <u>2014</u> | <u>2013</u> |
|--|---------------------|----------------------|
| Обврски кон добавувачи | 2.063 | 11.114 |
| Обврски спрема НБО | 402 | 2.857 |
| Обврски за провизија за застапување | 2.015 | 4.906 |
| Обврски за противпожарен придонес и безбедност | 1.891 | 917 |
| Обврски спрема органи на управување | 10 | 1.930 |
| Останати обврски | <u>1.927</u> | <u>1.890</u> |
| Вкупно | <u>8.308</u> | <u>23.614</u> |

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

30 ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

а) судски спорови

Друштвото се јавува како тужена страна во поголем број на предмети од страна на физички и правни лица во вкупен износ од 91.421 илјади денари (2013: 77.367 илјади денари) по основ на надомест на штета. Овој износ го претставува тужбеното барање на осигурениците. Според проценката на Друштвото најголем дел од овие предмети имаат основа и се очекува да се исплати одредена сума, при што Друштвото има резервирано износ од 34.421 илјади денари.

б) гаранции на други

Со состојба на 31 декември 2014, Друштвото има искористено банкарски гаранции дадени за учество на тендери во вкупен износ од 793 илјади денари (2013: 1.098 илјади денари).

в) хипотеки

Друштвото нема хипотеки или залози на својот имот за обезбедување на обврски.

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

31 ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Друштвото во текот на своето работење е поврзано со својот акционер, неговите поврзани друштва, како и со членовите на Одборот на Директори како клучен менаџерски персонал на Друштвото.

Трансакциите со овие поврзани субјекти се како што следува:

| | 2014 | 2013 |
|---|--------|--------|
| <i>Кроација Лојд дд, Загреб</i> | | |
| Премија предадена во реосигурување | 25.714 | 10.474 |
| Промена на резерва на преносни премии | 8.651 | - |
| Приходи од провизија од реосигурување | 205 | 332 |
| Ликвидирани штети, дел за рео | 2.460 | - |
| Промена на резерва за штети | 808 | 198 |
| Побарувања од реосигурување | - | 270 |
| Одложени трошоци за премии -реосигурување | 2.833 | 3.840 |
| Однапред платени трошоци за премии - рео | 5.279 | - |
| Преносна премија во реосигурување | 1.847 | 5.628 |
| Резерви за настанати штети-реосигурување | 14 | 822 |
| Обврски за реосигурување | 52 | 4.070 |
| <i>Кроација Осигурување - Живот</i> | | |
| Бруто полисирана премија | 471 | 178 |
| Попусти | 15 | 10 |
| Промена на резерва на преносни премии | 30 | - |
| Резерви за преносни премии | 80 | - |
| Однапред платени трошоци - осигурување | 140 | - |
| Обврски за осигурување на менаџмент | - | 215 |
| Побарувања по основ на премија | 23 | - |
| Побарување за платени аванси | - | 154 |
| <i>Кроација осигурање дд, Загреб</i> | | |
| Приходи од провизии за услужни штети | 25 | - |
| Останати административни трошоци | 4 | - |
| <i>Кроација Сигурими, Приштина</i> | | |
| Приходи од провизии за услужни штети | 84 | - |
| Расходи за надомести на членови на ОД | 4.381 | 5.405 |

Побарувањата и обврските за реосигурување претставуваат побарувања и обврски спрема реосигурувачот Кроација Лојд дд, Загреб.

Со поврзаното друштво Кроациа осигурување Друштво за осигурување на живот АД Скопје има трансакции во врска со полиси за животно и неживотно осигурување.

Останати поврзани друштва се Кроација Осигурање дд - Загреб и Кроација Сигурими Приштина, а се однесуваат на трансакции за обработка на услужни штети.

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

32 НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

По 31 декември 2014 година - датумот на известување, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, не се настанати настани кои би можеле да предизвикаат корекции на овие финансиски извештаи, ниту пак материјално значајни настани кои наметнуваат потреба од промена на финансиските извештаи.